



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

Службен гласник на Општина Свети Николе Излегува по потреба	10.03. 2011 година ден месец година Свети Николе Број 3	ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА Трезорска сметка 100000000063010 Буџетски корисник 7630140762- 630-10
--	--	--

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе ("Службен гласник на Општина Свети Николе" бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК **за објавување на Одлука за пренамена на средствата на Буџетот на Општина** **Свети Николе за 2011 година**

Се објавува Одлука за пренамена на средствата на Буџетот на Општина Свети Николе за 2011 година бр. 0701 - 229 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 10.03. 2011 година.

Бр. 0801-244/4
10.03. 2011 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.

Вра основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/2002 година) ,а во врска со член 34 од Законот за Буџетите (Сл.весник на РМ бр. 64/05, 4/08), Советот на ОпШтина Свети Николе на седницата одржана на 10.03. 2011 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

За проширување на средствата во Буџетот на Општина Свети Николе за 2011 година

Член 1

Со оваа одлука се врши проширување на средства во Буџетот на Општина Свети Николе за 2011 година и тоа на следниот начин :

Се зголемуваат приходите на следните потставки :	Буџет	Самофин.	Донации	Дотации	Кредит
717137 Надоместок за уредување на градежно земјиште	1,400,000	0	0	0	0
	1,400,000	0	0	0	0

И се распоредуваат на следните потпрограми и расходни потставки :

EA0 КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА					
483110 Купување на канцелариски мебел	350,000	0	0	0	0
486110 Купување на моторни возила	350,000	0	0	0	0
J60 ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА СООБРАКАЈОТ					
480220 Купување на машини за изградба	350,000	0	0	0	0
JG0 ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ					
482730 Реконструкција на капацитети за водоснабдување	350,000	0	0	0	0
	1,400,000	0	0	0	0

Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Свети Николе и станува составен дел на Буџетот на општината за 2011 година.

Претседател на Советот на Општината

0701-229 10.03.2011
Свети Николе

ВАСКО ПАШОВСКИ

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Консолидирана Завршна сметка за 2010 година на
Општина Свети Николе

Се објавува Консолидирана Завршна сметка за 2010 година на Општина Свети Николе бр. 0701 - 230 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 10.03. 2011 година.

Бр. 0801-244/4-2
10.03. 2011 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Р.М.”бр.5/2002), Советот на ЕЛС Свети Николе на седницата одржана на ден 10. 03. 2010 година, донесе

ЗАВРШНА СМЕТКАНА БУЏЕТОТ НА ЕЛС
ЗА 2010 ГОДИНА

Член 1

Завршната сметка на Буџетот на единицата на локалната самоуправа за 2010 година се состои од:

	ПЛАН ЗА 2010	Остварено со 31.12.2010
ВКУПЕН БУЏЕТ 2010	износ	износ
ВКУПНИ ПРИХОДИ	225.851.735	204.366.448
Даночни приходи	31.269.359	25.739.271
Неданочни приходи	26.446.497	20.018.662
Капитални приходи	7.940.000	4.719.131
Дотации	131.485.110	131.600.962
Трансфери	20.691.988	15.804.588
Донации	8.018.781	6.483.834

ВКУПНИ РАСХОДИ	0	0
Утврдени намени	232.419.802	209.489.780
Резерви	500.000	372.048

Дефицит	7.068.067	7.068.067
Суфицит	232.919.802	211.434.515
ПРИЛИВИ	7.068.067	7.068.067
Продажба на хартии од вредност	0	0
Приливи од домашни заеми	0	0
Приливи од странски заеми	0	0
Други приливи(вишок на дотации)	7.068.067	7.068.067
ОДЛИВИ	0	0
Отплата на главницата	0	0
вишок на приходи на 31.12.2009	5.495.380	5.495.380
вишок на приходи на 31.12.2010	1.572.687	1.572.687

Член 2

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на основниот буџет во износ од **525.881,00** денари се пренесува како приход на основниот буџет на ЕЛС Свети Николе за 2010 година.

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на наменски дотации во износ од **474.688,00** денари се пренесува како приход на буџетот на наменски дотации на ЕЛС Свети Николе за 2010 година.

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на самофинансирачки активности во износ од **428.429,00** денари се пренесува како приход на буџетот на самофинансирачки активности на ЕЛС Свети Николе за 2010 година.

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на донации во износ од **143.689,00** денари се пренесува како приход на буџетот на донации на ЕЛС Свети Николе за 2010 година.

Член 3

Планираните и остварените приходи по извори и видови, односно планираните и извршените расходи по основни намени се искажани во билансите на приходи и расходи на Завршната сметка на Буџетот на единицата на локалната самоуправа Свети Николе за 2010 година и тоа:

ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2010 НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

ЕДИНИЦА НА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА- СВЕТИ НИКОЛЕ БУЏЕТ НА ОПШТИНА - Свети Николе ВНШОК НА ПРИХОДИ	Основен буџет		Наменски дотации		Самофинансирачки активности		Донации		Кредити		Вкупно	
	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
7 ВКУПНИ ПРИХОДИ	75,059,414	58,621,675	131,485,110	131,600,962	18,206,497	14,728,044	8,018,781	6,483,834	0	0	232,769,802	211,434,515
71 Даночни приходи	31,269,359	25,739,271	0	0	0	0	0	0	0	0	31,269,359	25,739,271
711 Данок од доход, добивка и капитални добивки	1,560,000	1,382,844			0							
712 Придонеси од плати за социјални фондови												
713 Даноци на имот	12,000,000	9,508,567										
714 Домашни даноци на стоки и услуги												
715 Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)												
716 Други даноци												
717 Даноци на специфични услуги	17,662,359	14,674,829										
718 Такси за користење или дозволи за вршење на дејност	47,000	173,031										
719 Данок на финансиски трансакции											0	0
72 Неданочни приходи	8,240,000	5,290,618	0	114,298	17,707,559	14,356,678	0	0	0	0	25,947,559	19,761,594
721 Претприемачки приход и приход од имот					150,000	188,370						
722 Такси и надоместоци	622,000	491,853										
723 Административни такси и надоместоци	4,300,000	2,466,558			15,667,480	13,699,544						
724 Други Владини услуги	273,000	145,520				72,200						
725 Други неданочни приходи	3,045,000	2,186,687		114,298	1,890,079	396,564						
73 Капитални приходи	7,940,000	4,719,131	0	0	0	0	0	0	0	0	7,940,000	4,719,131
731 Продажба на капитални средства	4,900,000	1,923,434										
732 Продажба на стоки												
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	3,040,000	2,795,697										
734 Капитални трансфери од невладини извори												
74 Трансфери и донации	27,610,055	22,872,655	131,485,110	131,486,664	498,938	371,366	8,018,781	6,483,834	0	0	167,612,884	161,214,519
741 Трансфери од други нивоа на власт	27,610,055	22,872,655	131,485,110	131,486,664	498,938	321,366	1,478,726					
742 Донации од странство						50,000	3,340,254	3,284,033				
744 Тековни донации							3,199,801	3,199,801				
75 Домашно задолжување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751 Краткорочни позајмици во земјата											0	0
752 Благајнички записи											0	0
753 Долгорочни обврзници											0	0
754 Домашно задолжување											0	0
76 Задолжување во странство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
761 Меѓународни развојни агенции											0	0
762 Странски влади											0	0
769 Други задолжувања во странство											0	0
77 Продажба на хартии од вредност	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
771 Продажба на хартии од вредност											0	0
78 Приходи од отплата на заеми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781 Приходи од наплатени дадени заеми											0	0
79 Разлика на приходите и трошоците	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
791 Распоред на разликата меѓу приходите и трошоците											0	0

ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2010 НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

ЕДИНИЦА НА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА- СВЕТИ НИКОЛЕ БЏУЕТ НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ	Основен буџет		Наменски дотации		Самофинансирачки активности		Донации		Кредити		Вкупно	
	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
4 ВКУПНИ РАСХОДИ	75,059,414	58,095,794	131,485,110	131,126,274	18,206,497	14,299,615	8,168,781	6,340,145	0	0	232,919,802	209,861,828
40 Плати наемници и надоместоци	20,003,980	18,455,580	114,011,532	114,004,676	749,080	704,952	0	0	0	0	134,764,592	133,165,208
401 Основни плати и надоместоци	12,851,707	12,216,976	82,967,175	82,961,607	546,328	513,622						
402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите	5,183,825	4,552,688	31,044,357	31,043,069	202,752	191,330						
404 Надоместоци	1,968,448	1,685,916										
41 Резерви и недефинирани расходи	500,000	372,048	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	372,048
411 Финансирање на нови програми и потпрограми												
412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)	100,000											
413 Тековни резерви (разновидни расходи)	400,000	372,048										
42 Стоки и услуги	28,654,108	22,708,007	14,704,395	14,547,423	17,081,000	13,370,915	555,248	147,242	0	0	60,994,751	50,773,587
420 Патни и дневни расходи	260,000	186,687	60,000	57,250	135,000	92,110	88,371	32,145				
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	12,093,672	8,051,437	8,697,672	8,637,446	3,161,000	2,168,027						
423 Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки	4,945,000	4,633,502	921,000	907,673	8,599,000	7,280,053						
424 Поправки и тековно одржување	4,090,000	3,863,456	1,391,000	1,390,970	1,220,000	856,486						
425 Договорни услуги	5,185,000	4,137,102	3,468,723	3,399,757	2,073,000	1,501,291	398,980	55,097				
426 Други тековни расходи	1,925,000	1,680,387	166,000	154,327	1,893,000	1,472,948	67,897	60,000				
427 Привремени вработувања	155,436	155,436										
43 Тековни трансфери до вонбуџетските фондови	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431 Трансфери до Фондот за ПИОМ												
432 Трансфери до Агенцијата за вработување												
433 Трансфери до Фондот за здравство												
44 Тековни трансфери до единиците на локалната самоуправа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441 Дотации од ДДВ												
442 Наменски дотации												
443 Блок дотации												
444 Дотации за делегирани по одделни надлежности												
45 Каматни плаќања	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451 Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори												
452 Каматни плаќања кон домашни кредитори												
453 Каматни плаќања кон други нивоа на власт												
46 Субвенции и трансфери	3,595,977	3,585,214	135,000	123,272	0	0	0	0	0	0	3,730,977	3,708,486
461 Субвенции за јавни претпријатија												
462 Субвенции за приватни претпријатија												
463 Трансфери до невладини организации	1,111,775	1,111,775										
464 Разни трансфери	2,484,202	2,473,439	135,000	123,272								
47 Социјални бенефиции	350,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	350,000
471 Социјални надоместоци	350,000	350,000										
472 Плаќања на бенефиции од Пензиски фонд												
473 Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработување												
474 Плаќања на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување												
48 Капитални расходи	21,955,349	12,624,945	2,634,183	2,450,903	376,417	223,748	7,613,533	6,192,903	0	0	32,579,482	21,492,499
480 Резерви за капитални расходи	3,950,000	3,200,844	254,169	254,087	138,800	77,292						
481 Градежни објекти												
482 Други градежни објекти	16,505,349	8,150,585	2,260,013	2,107,566	87,617	0	7,613,533	6,192,903				
483 Купување мебел, опрема, возила и машини	350,000	350,000										
484 Стратешки стоки и други резерви												
485 Други нефинансиски средства	800,000	573,516	120,001	89,250								
486 Финансиски средства	350,000	350,000			150,000	146,456						
487 Капитални трансфери до вонбуџетски фондови												
488 Капитални дотации до ЕЛС												
489 Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации												
49 Отплата на главнина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
491 Отплата на главнина до нерезидентни кредитори											0	0
492 Отплата на главнина до домашни институции											0	0
493 Отплата на главнина до други нивоа на власт											0	0

Член 4

Во Посебниот дел на Завршната сметка на Буџетот на единицата на локалната самоуправа Свети Никиле за 2010 година се прикажуваат расходите по програми, подпрограми, по сметки и ставки.

Член 5

Општиот дел на Завршната сметка на Буџетот на единицата на локалната самоуправа Свети Николе за 2010 година се објавува во „Службениот гласник на единицата на локалната самоуправа Свети Николе.

Бр.0701 - 230
10.03. 2011 година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Васко Пашовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК **за објавување на Годишен извештај за работењето на Општина Свети Николе** **за 2010 година**

Се објавува Годишен извештај за работењето на Општина Свети Николе за 2010 година бр. 0701 - 231 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 10.03. 2011 година.

Бр. 0801-244/4-3
10.03. 2011 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

Врз основа на член 34 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.61/04,96/04, 22/07 и 156/09), член 36 став 1 точка 7 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.5/02) и Статут на Општина Светини Николе (“Сл.гласник на Општина Свети Николе” бр.12/06), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 10.03.2010 година го усвои,

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ЗА 2010 ГОДИНА

Март 2011

1. Вовед

Општина Свети Николе се наоѓа во североисточниот дел на Република Македонија на површина од 484 километра квадратни со 33 населени места и градот Свети Николе, со 3 урбани и 19 месни заедници.

На територијата на Општина Свети Николе живеат 18.495 илјади жители во 5697 домаќинства. Од вкупниот број на жители 9.571 се мажи а 8.926 се жени.

Од вкупниот број на жители 18.495 се изјаснети како Македонци или 97,30 %, 0,4% Турци, 1,3 Власи, Роми 0.4% и останати 0,2% Оитн.

Според школската подготовка структурата на целокупното население е следната и тоа со ССС има 6.097, со ВШС 480, со ВСС 734, со Магистратура 11 и со Докторат 2 лица. Постојат и лица кои имаат некоплетно основно образование 2.567 а без завршено образование 825.

На територијата на општината постојат 972 деловни субјекти распоредени по следниве индустриски гранки, производни и услужни дејности:

Видови на деловни субјекти во 2009 година																
вкупно	земјоделство, лов и шумарство	рибарство	вадење на руди и камен	преработувачка индустрија	снабдување со електрична енергија, гас и вода	градежништво	Трговија на големо и мало	Хотели и ресторани	Сообраќај, складирање и врски	Финансиско посредување	Активности во врски со недвижен имот	Јавна управа и одбрана	Образование	Здравство и социјална работа	Други комунални, културни, општи и лични услуги	Екстериторијални организации и тела
839	406	0	0	59	2	16	194	32	31	2	34	3	13	29	27	0



Извор: Државен завод за статистика (12.01.2009)

Од 01.07.2005 година согласно законот за децентрализација Општина Свети Николе ги презеде основачките права на 3 основни, 1 средно училиште, народен музеј, матична библиотека, детска градинка и територијалната противпожарна единица како установи основани од општината кој се јавуваат како буџетски корисници.

Од 01.09.2007 година Општина Свети Николе премина во втората фаза на децентрализација при што се превзеде целосно финансирањето на локалните установи за материјалните трошоци и платите на вработените лица.

Во текот на 2009 на седница на Седница на превземени се оснивачките права на ученичкиот дом „Кочо Рацин“ но средствата за финансирање на домот сеуште не се трансферираат преку општина Свети Николе.

Капиталните инвестиции за превземените надлежности и понатаму се надлежност на централната власт на Република Македонија.

2.Годишна сметка


За обавување на основните функции и преземените надлежности согласно законот за децентрализацијата Советот на Општина Свети Николе за тековната 2010 година донесе буџет во транспарентна постапка во две фази како нацрт и предлог во износ од **232.919.802** денари по програми согласно буџетско-резервското работење со следната структура на приходи и расходи:

Табела 1

Планирани приходи

Планиран приходи по видови	2010 год.	2009 год.	во ден
			сооднос 2010/2009%
Даночни приходи	31.269.359	28.438.000	109,96
Неданочни приходи	8.240.000	4.848.000	169,97
Капитални приходи	7.940.000	15.795.039	50,27
Трансфери	21.998.823	48.233.133	45,61
Наменски дотации (блок)	131.600.497	131.980.839	99,71

Приходи од самофинан. активности	18.206.962	19.286.514	94,40
Донации	8.168.781	7.416.329	110,15
Пренесено салдо од претходна година	5.495.380	7.849.036	70,01
Вкупно планирани приходи	232.919.802	263.846.890	88,28



Од погоре дадената табела се забележува дека Вкупно планираните приходи во 2010 година во однос на 2009 година бележат пад во надолна линија од 11,73 %. Планираните приходи во 2010 година треба да се разгледуваат во контекст на светската финансиска и економска криза која неминовно ја зафати и нашата држава.

Намалувањето на вкупните приходи се должи пред се на намалувањето на средствата кои се во делот за трансфери од страна на Министерството за транспорт и врски за „Алтернативното водоснабдување на град Свети Николе“ и овие средства како што наведовме не се одобрени за дозавршување на овој проект во кој партнер беше Владата на Република Македонија која од оправдани причини направи моментално замрзнување на финансиите во делот за водоснабдувањето а од друга страна проектот е при крај и овие средства се незначително мали во споредба со 2009 како и 2008 година. Овие средства се намалени за 45,25%. Друг приход кој е намален во 2010 секако се капиталните приходи кои се 52,26% намалени во 2010 затоа што општината во 2009 имаше продажба на повеќе капитални објекти кои беа сопственост како имот на општината. Наменските дотации во 2010 година се идентични речиси со дотациите во 2009 година со евентуални помалку средства од 0.29% кој процент е незамарлив во поглед на вкупните средства Намалување на средствата има и во делот на самофинансирачките активности кај буџетските корисници и споредени тоа во процент изнесува 5,60%.


Зголемување на планираните приходи во 2010 година во однос на 2009 година бележат даночните приходи и тоа за 9,37 %. Неданочните приходи се зголемуваат 61,56 споредено со 2009 година. Зголемување има кај донациите и тоа од 10 % а тоа се должи на донациите кои се реализирани во текот на 2010 година за проектите од ЦИР-а, а се однесува на изградбата на Полигон за сообраќај во основното општинско училиште „Кирил и Методиј“ како и изградбата на Социјалниот објект за лица со посебни потреби. Овие проекти се реализирани благодарение на сите учесници и на сите граѓани кои земаа масовно учество во сесиите кои ги одржуваше општината преку модератори кои беа назначени од страна на општинскиот менаџмент. Мораме да напоменеме дека во општина Свети Николе во 2010 година почна кон крајот на декември да се реализира Проектот за реконструкција на Домот на културата „Крсте Петков Мисирков“ кој има фантастични финансиски средства од Европска Унија од Инструментот за претпристапна помош –Прва компонента (помош при транзиција и институционална надградба) Проект за инфраструктура во износ од 430.000 Евра. Намалување бележи и пренесеното салдо од претходна година за 11,73%.

Планирани расходи

Табела 2
во

денари

Планирани расходи по видови	2010 год.	2009 год.	сооднос 2010/2009 %
Плати,наемнини и надоместоци	134.764.592	125.923.735	107,02
Резерви и недефинирани расходи	500.000	750.000	66,67
Стоки и услуги	60.994.751	69.256.462	88,07
Субвенции и Трансфери	3.730.977	2.081.000	179,28
Социјални бенифиции	350.000	528.000	66,28
Капитални расходи	32.579.482	65.307.693	49,88
Вкупно планирани расходи	232.919.802	263.846.890	88,27



И кај вкупно планираните расходи во 2010 година споредено со планираните расходи за 2009 година се забележува намалување од 11,73% што е ист со намалувањето на планираните приходи а што е одраз на принципот на буџетска рамнотежа меѓу планираните приходи и расходи.

Кај сите планирани расходи се бележи намалување во однос на претходната година посебно од причини кои веќе се наведени во делот за приходите но значајно е зголемувањето кај плати , наемнини и надоместоци од 125 милиони на 134 милиони

денари или 7.02 %. Ова се должи пред се на вработувања во образованието по основ на проширена дејност како и усогласувањето на платите за износот од 825 денари за хранарина кое се реализираше почнувајќи со исплатата на платите за месец јуни 2009 година.

Зголемување има и во делот на трансфери и субвенции во износ од 79,28 а истиот процент произлегува од тоа што во оваа класификација спаѓаат трансферите по судски решенија кои се извршени во текот на 2010 година.



На друга страна намалување бележат капиталните расходи кои во однос на 2009 година се намалени за 50,20 % а што соодветствува и со помалку планираните капитални приходи во оваа во однос на претходната година а што на крај е одраз на веќе споменатата светска економска криза која има влијание на планираните капитални приходи на општината. Намалено е трошењето на стоки и услуги во износ од 11,92% а тоа се должи на намалување на трошоците за оптимално трошење. Тековната резерва е намалена во износ од 33,33%.

Врз основа на усвоените програми кој се составен дел на буџетот на Општина Свети Николе е реализирано извршувањето на буџетот како следува:

Табела 3

Вкупно реализирани приходи во ден.

Вид на приход	2010 год	2009 год	сооднос 2010/2009 %
Даночни приходи	25.739.271	26.359.850	97,65
Неданочни приходи	5.290.618	5.100.408	103,73
Капитални приходи	4.719.131	15.795.039	29,88
Трансфери	17.377.275	46.703.053	37,21
Блок дотации	131.600.962	129.491.815	101,63
Приходи од самофинансирач. активности	14.728.044	16.504.728	89,24
Донации	6483834	16.329	39707,48
Пренесено салдо од мината година	5.495.380	7.849.036	70,01
Вкупно реализирани приходи	211.434.515	247.820.258	85,32



Од погоре дадената табела 3 може да се забележи дека вкупно реализираните приходи во општина Свети Николе за 2010 година изнесуваат **211.246.145** денари и се намалени во однос на реализираните приходи во 2009 година за **14,76 %**, а истите споредени со планираните приходи бележат остварување од **90,69 %**.

Намалувањето на реализираните приходи во 2010 година во однос на остварените приходи во 2009 година е остварен како резултат од намалувањето на средствата од Министерството за транспорт и врски како и намалување на средствата од Агенцијата за

државни аптишта кои се помали речиси за 50% споредено со претходните години како и намлаување во делот на капиталните приходи кој изнесува 299,61%. И вишокот на приходи за тековната 2010 е намален за 30%.И во делот на самофинансирачките активности кај буџетските корисници се забележува намалување на остварените приходи за 11,91%. Даночните приходи се речиси идентични и има намалување во износ од 2.36%

Имено пораст во однос на 2009 година бележат неданочните приходи со 1,62 %,блок дотациите како најзначајна ставка во вкупен износ бележат пораст од 1,62 %. Кај делот од дотации имаме зголемување од 39707% што укажува дека во претходната година финансискиот резултат за сите капитални инвестиции е на општината и е сосем аразличен од оваа година според со претходната.

Табела 4

Вкупно реализирани расходи во ден

Остварени расходи по видови	2010 год.	2009 год.	сооднос 2010/2009 %
Плати,наемнини и надоместоци	133.165.208	122.628.798	108,59
Резерви и недефинирани расходи	372.048	513.893	72,39
Стоки и услуги	50.773.587	61.758.227	82,21
Субвенции и Трансфери	3.708.486	1.664.199	222,83
Социјални бенифиции	350.000	451.000	77,60
Капитални расходи	21.492.499	49.813.381	43,14
Вкупно остварени расходи	209.861.828	236.846.890	88,60





Од погоре дадената табела 4 може да се забележи дека вкупно реализираните расходи во општина Свети Николе за 2010 година изнесуваат **209.861.828** денари и се намалени во однос на реализираните расходи во 2009 година за **11.40%**, а истите споредени со планираните расходи бележат остварување од **90,10 %**.

Индикативно е да се забележи дека сите расходи по видови бележат намалување во однос на 2009 година и тоа.

- Резервите и недефинираните расходи се намалени за 27,61%,
- Расходите за стоки и услуги растат со 17,79 %
- Социјалните бенифиции бележат намлување од 22,40 %.
- Капиталните расходи се помали за 56,86%

Спротивно движење од погоре споменатите расходи по видови имаат платите и наемнините на надоместоци кои имаат пораст од 8,59 како и зголемување на процентот од субвенциите и трансферите за вкупен износ од 222,83% кој е резултат на исплата на извршни решенија


Парични средства, побарувања , обврски и извори на средства

Салдото на сметката на буџетот на општината на 31.12.2010 година изнесува **525.878** ден. Овие средства преставуваат вишок на приходи за пренос во наредната година и се еднакви на вкупно остварената добивка во билансот на успех на буџетот на општината.

Во билансот на состојба со 31.12.2010 год. на име побарувања е искажан износ од **19.093.145,00** денари кој произлегува од:

Кумулативни побарувања по разни основи	Износ	%
1200 -Побарувања од Министерствата во управна зграда	858.673,00	4,49
120001- Побарувања од физички лица – Мавровица	67.923,00	0,35
120002 - Побарувања по основ на фактури- Општина	176.100,00	0,92

Петровец		
120003 - Побарувања од основ на фактури- Општина Лозово	24.000,00	0,12
120004 - Побарувања од Буџетски корисници-телефони	6.936,00	0,03
120005 - Побарувања од договор за недвижен имот	0,00	
122010 - Побарувања од граѓани по решенија на данок на наследство и подарок	10.046,00	0,05
122011 - Побарувања по основ на договори од општински имот	566.113,50	2,96
1223 - Побарувања од купувачи на јавно - прометни површини	426.885,00	2,23
1225 - Побарувања од граѓани - комуналии	883.915,00	4,62
1226 - Побарувања од граѓани- данок на имот	4.027.486,00	21,60
122026- Побарувања - данок на имот-правни лица	927.606,00	4,85
1229 - Побарувања од граѓани данок на промет	48.668,50	0,25
1224 - Побарувања од граѓани солидрни бараки	931.604,00	4,46
1224. Побарувања од комунална такса за огласи и реклами	60.000,00	0,31
1227 -Побарувања од правни лица за комунална такса	3.667.843,00	19,21
127073 побарување од ЈКП Комуналец од јавна чистота	3.147.660,00	16,48
1211-Комунална такса за користење на простор за паркирање на моторни возила	114.025,00	0,59
127083- Побарувања од јавни површини	3.147.660,00	16,48
ВКУПНО ПОБАРУВАЊА	19.093.145,00	100%



Вкупните обврски на Општина Свети Николе на 31.12.2010 година изнесуваат **31.033.943** денари од кои :

- Вкалкулирани плати спрема вработените за 12.2010 - 2.003.558 ден


- Тековни обврски спрема добавувачи - 28.115,894 ден

Тековните обврски спрема добавувачите се однесуваат за обврски за потрошена електрична енергија, телефон , вода, извршени градежни работи и сл. за месец декември 2010 а кои фактури како задолженија се добиени во месец јануари 2011 година. Ова е соодветно на сметководствениот правилник за буџет и буџетски корисници


Заклучно со 31.12 2010 година вредноста на постојаните средства на Општина Свети Николе изнесуваат **192.083.374** денари со следната структура:

Р.бр	Постојани средства на Општина	Вредност 2010	Вредност 2009	Сооднос 2010/2009 %
1	Нематеријални средства	28.155	51.211	54,97
2	Градежни објекти	49.304.050	46.171.373.	159,63
3	Опрема	10.425.680	6.374.419	163,55
4	Материјални средства во подготовка	132.325.489	123.584.357	107,07
Вкупно		192.083.374	176.181.360	109,02


Структура на постојани средства за 2010 год.



Структура на постојани средства за 2009 год.



Постојани средства на Општина Свети Николе за 2009 и 2010 год.




3. Реализација по програми за извршување на буџетот

Вкупните расходи по утврдени намени и резерви се реализирани по следните програми:

- А - Совет на Општина
- Д - Градоначалник
- Е - Општинска администрација
- Г - Локален економски развој
- Ф - Урбанистичко планирање и уредување на просторот
- Ј - Комунални дејности
- К - Култура
- Л - Спорт
- М - Социјална заштита и заштита на децата
- Н - Образование
- Њ - Противпожарна заштита

Програми	Планирано 2010	Реализирано 2010	реализирано/планирано
Противпожарна заштита	4.812.000	4.768.257	99,09
Социјална заштита	29.076.906	21.892.377	75,29
Спорт и рекреација	1.630.000	3.114.419	191,07
Култура	7.981.113	7.105.740	89,03
Образование	120.914.369	120.914.269	100,00
Локален економски развој	1.935.000	713.039	36,85
Програма за уредување на градежно земјиште	23.698.759	13.714.620	57,87
Капитални трошоци на Општината	4.701.590	3.915.369	83,28
Општинска администрација	32.215.426	28.590.484	88,75
Месна самоуправа	0	0	
Градоначалник	3.589.416	3.195.504	89,03
Совет на Општина	2.365.223	1.937.750	81,93
Вкупно	232.919.802	209.861.828	90,10



3.1. А – Совет на општина

Во буџетот на Општина Свети Николе за програмата на А - Совет на Општина од планираните 2.365.223 денари реализирани се 1.937.750 денари односно реализирана е програмата на советот со 81,92%.

Советот на Општина Свети Николе во 2010 година одржа 14 работни седници. За работењето на членовите на советот во 2010 година на име надоместоци исплатени се 1.533.916 денари, односно 79,15% од вкупната реализација. Од тековните резерви се потрошени средства во износ од 48.000 ден односно 2.47 %.

Преку програмите на Советот на општина Свети Николе се реализирани и други потпрограми и тоа „Програма за активностите на општина Свети Николе во областа на промоцијата и комуникацијата со јавноста“, „Програма за активностите на општина Свети Николе во областа на меѓународната соработка“, „Програма за активностите на општина Свети Николе за поддршка на НВО секторот“ и „Програма за активностите на општина Свети Николе во областа социјалната заштита“. Подолу ќе бидат прикажани деталните извештаи по поделните потпрограми кои се реализирани преку програмата на Советот на општина Свети Николе.

-ПРОГРАМАТА ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ ВО ОБЛАСТА НА ПРОМОЦИЈАТА И КОМУНИКАЦИЈАТА СО ЈАВНОСТА ЗА 2010 ГОДИНА.

Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на промоцијата и комуникацијата со јавноста во 2010 година беше фокусирана на зајакнување на капацитетите за комуникација со граѓаните. Генерална цел на програмата беше промоција на општината и воспоставување на добра комуникација со граѓаните во прилог на развојот на локална демократија и заедничко делување на планот на развој на локалната заедница во целина.

Покрај фокусот на двонасочната комуникација со граѓаните, програмата беше насочена и кон воведувањето на практиката за истражување и анализа на задоволството на граѓаните од услугите што ги обезбедува општината во рамките на своите надлежности во насока на обезбедување на валидни податоци што ќе послужат како потенцијални точки на подобрување.

Насочена кон сите граѓани на подрачјето на општина Свети Николе како генерална целна група, програмата опфати и рамка на активности насочени кон специфични целни групи.

Генерално, програмата целеше кон подобрување на комуникациските капацитети и обезбедување на ефикасна, ефективна комуникација со граѓаните и зголемување на транспарентноста на општината.

Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на промоцијата и комуникацијата со јавноста во 2010 година опфати вкупно 9 активности. За реализација на програмата беа планирани средства во висина од 90.000 денари. Во имплементацијата на програмата се потрошени вкупно 90.000 денари. За Подготовка и реализација на кампања за наплата на даноци (изработка на флаер, ТВ и радио спот, плакат) потрошени се 20.000,00 денари Подготовка и реализација на кампања за јавна чистота и управување со цврст комунален отпад (реализација и емитување на ТВ и радио спот, флаер, плакат) потрошени се 20.000 денари Подготовка и реализација на кампања за услугите што граѓаните можат да ги добијат во едношалтерската канцеларија (печатење на флаер, изработка на плакат, изработка и емитување на ТВ и радио спот) потрошени се 30.000 денари и

за Презентации посветени за работата на општината потрошени се 20.000 денари

Кампањата за наплата на даноци е реализирана преку известувања на јавноста (преку сите локални електронски медиуми – 1 локални телевизии, едно локални радио и преку страната на општината) за обврската на граѓаните за плаќање на данокот на имот и комунални такси. За реализација на кампањата се потрошени 15.087 денари.

Кампањата за борба против корупцијата е реализирана во соработка со Државната комисија за превенција и репресија на корупцијата.

100.000 денари се реализирани за печатење на ѕидни, столни календари и визит карти.

10.000 денари се потрошени за кампања за информирање на граѓаните за отворени средби со градоначалникот.

За потребите на општина Свети Николе издадени се два локални весника кои информираа за реализацијата на програмата на градоначалникот во текот на 2010.

Активноста промоцијата на претпристапниот инструмент ИПА е реализирана од страна на Секретаријатот за европски прашања кој работеше со специфични целни групи: бизнис секторот и земјоделците. За реализација на оваа активност не се потрошени средства од буџетот на општината.

Заклучок:

Генералната цел на Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на промоцијата и комуникацијата со јавноста во 2009 година е во целост остварена.

Реализираните активности придонесоа за поголема информираност на граѓаните за работата и услугите на Општина Свети Николе.

- ПРОГРАМАТА ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ ВО ОБЛАСТА НА МЕЃУНАРОДНАТА СОРАБОТКА

Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на Меѓународната соработка во 2010 година беше насочена кон продлабочување на меѓународната соработка и реализација на конкретни активности и проекти во рамките на евроинтегративните процеси. Конкретно, програмата целеше кон продлабочување на соработката со збратимените градови и градовите пријатели на Свети Николе, реализација на заеднички активности и проекти, зајакнување на капацитетите преку размена на искуства и искористување на можностите за туристичка и економска презентација на Свети Николе.

Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на меѓународната соработка опфати повеќе области на активности. Од предвидените 2.317.000 денари во програмата, реализирани се 351.480 денари.

За организиран престој на делегации на збратимените градови и градовите пријатели на Свети Николе во рамките на традиционалните меѓународни манифестации, реализирани се 150.000 денари.

За организирани посети на Градоначалникот, реализирани се средства во висина од 81.480 денари.

Во рамките на Програмата, 120.000 денари се реализирани за организирано учество на групи и поединци од Свети Николе на културни манифестации во странство.

Заклучок:

Генералната цел на Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на меѓународната соработка не во целост остварена. Проектите кои требаше да се поднесат поради промената во Вардарскиот регион сеуште не го имаат дадено својот максимален придонес. Покрај продлабочувањето на соработката на билатерален план, општината започна со реализацијата на проекти во рамките на Програмите на заедницата на Европската Унија.

Реализираните активности придонесоа за продлабочување на соработката со збратимените и градовите пријатели на Свети Николе како и отворање преговори за проширување на соработката со општини од други земји. Во јуни, 2010 година Општина Свети Николе се збратими со градот од Република Грција кој треба да е партнер во заедничките проекти за меѓународната соработка. Целта на програмата е зајакнување на капацитетите на општината на планот на меѓународната соработка како на меѓуопштинско, така и на регионално ниво.

- ПОДДРШКА НА НВО СЕКТОРОТ

Програмата за активностите на Општина Свети Николе за поддршка на НВО секторот во 2010 година беше димензионирана на 448.000 денари од кои 180.000 за подмирување на активноста на Здружение „Демократија“. На Доброволното противпожарно друштво исплатени се 50.000,00 денари на Здружение на борци од воениот конфликт 2001 -2002 „Александар Серафимов“ исплатени се 60.000 денари, на Фондација „Евроцентар“ се исплатени средства во износ од 123.000,00 денари а средствата се однесуваа за исплата на трошоци во делот за персонален данок за индивидуални земјоделци на територијата на општината. За потребите на Здружението на инвалиди потрошени се средства во износ од

10.000,00 денари а за организирање на заеднички манифестации и обележувања на истите потрошени се 20.000,00 денари.

За заедничките активности со Здружението на резервни офицери не се исплатени средства и истите ќе се реализираат во текот на 2011 година. Вкупниот износ исплатен за оваа програма изнесува 413.000 денари што е 92% од планираното.

– „ПРОГРАМА ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ ВО ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА“

Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на социјалната заштита за 2010 година содржи активности како што се помошта што ја дава Општината на социјално загрозени семејства, планирани активности по Агенда 2, едукации, рехабилитација на деца, едукации за превентива.

Согласно надлежностите во оваа област во изминатиов период беа спроведени активности насочени кон поттикнување, поддржување и помагање на одделни групи граѓани, организирање трибини за родова сензибилизација и здравствени едукации за превенција итн. Но, сепак останаа одредени позиции од програмата не доволно разработени и не реализирани како СОС линијата, набавка на социјални пакети и сл.

Општина Свети Николе посебно место посвети на децата и лицата со посебни потреби и како проект преку ЦИР-а обезбеди изградба на објект под надлежност на општината како кофинансиер и за истиот од буџетот на општината се исплатени 449.294,00 денари а од самите донатори исплатени се заклучно до овој момент комплетно средствата во износ од 3.056.117,00 денари и самиот објект е комплетно завршен од самиот проект „Подадена рака“

Тековни активности

Покрај наведените активности Општина Свети Николе на почетокот на учебната година на децата без родители кои се ученици во основно и средното образование им обезбеди училишен прибор, а за новогодишните празници за нив и за децата со посебни потреби беше организирана театарска претстава и им беа доделени прикладни подароци.

3.2. Д – Градоначалник

Во програмата на градоначалник од планираните 3.598.416 денари во буџетот, реализирани се 3.195.504 ден. односно 88,80 %.

Најголем дел се однесуваат за исплатени плати и надоместоци од плати во износ од 983.819 денари односно 30,78 %. Од тековните резерви во програмата на градоначалник се потрошени 324.048 денари или 10,14% за исплата на смртен случај на вработени во општинските јавни институции. Другиот дел од средствата во износ од 22,93 % се исплатени на име патни и дневни трошоци и комунални услуги, комуникации и транспорт, сместување на преставници од АРМ по Одлука на Советот како и за репрезентација и прехранбени продукти и пијалоци.

На класата 464 има остварено исплати во износ од 804.787 денари кој процентуално изнесува 25,18% од вкупниот планиран буџет за оваа програма. Исплатите се однесуваат за опремени при пензионирање од буџетските корисници. За исплата на социјални трнсфери и иплати по основ на новороденчиња исплатени се средства во износ од 350.000, денари и тоа изразено во процент изнесува 10,95% од реализираниот буџет

3.3. Е – Општинска Администрација

Во вкупниот буџет на Општина Велес за реализација на оваа програма беа предвидени средства во износ од 32.215.426 денари, а се реализирани 29.174.406 денари или 90,56 %.

Најголем дел се однесува за исплатени плати и надоместоци од плати за вработените во општинската администрација во износ од 15.782.342 ден односно

учеството во однос на вкупната реализација по оваа програма изнесува 54,09 %. На име договорни услуги реализирани се 2.237.602 денари или 7,66 % во однос на вкупната реализација по оваа програма. За стоки и услуги (комунални услуги, греење, комуникација, транспорт, ситен инвентар и тековно одржување) се потрошени 9.964.812 ден или 34,15 % од вкупната реализација по програма Е-Општинска администрација. За субвенции и трансфери исплатени се 2.473.439 денари односно 8.47%.

Во ЕА програма за капитални расходи реализирани се средства во износ од 3.915.369 денари или 83,27% од вкупниот планиран буџет кој изнесува 4.701.590. Најголем дел се реализирани за набавка компјутерска опрема (хардвер и софтвер) реконструкција на делови во зградата на Општината, како и купување на друга опрема во Општината. Најголем дел од оваа капитална програма отпаѓа на набавката на багер – ровокопач за потребите на ЈКП и износот кој е платен изнесува 2.720.759,00 денари или во процент изразено изнесува 75,69% од вкупно реализираните средства. Остатокот на средства се однесува на набавка на опрема и канцелариски мебел.

За потребите на ЈКП Комуналец општината има издвоено средства кои се исплатени за набавка на мотор за асфалтен бетон во вредност од 71.490,00 денари како и циркулар за асфалтен бетон кој има вредност од 28.450,00 денари. За потребите на ЈКП Комуналец општината набави „Лада Нива-1600“ денари која е исплатена преку оваа програма и вкупната вредност за набавка на половното моторно возило изнесува 350.000,00 денари.

3.4 Г- Локален економски развој

Активностите на Општина Свети Николе во областа на локалниот економски развој се дефинирани во рамки на Програмата за ЛЕР. Цел на оваа Програма е забрзан и динамичен развој на општината, согласно надлежностите и утврдените развојни и структурни приоритети. Вкупниот износ од оваа програма изнесува 785.000 вкупно. Од овој вкупен износ исплатени се 713.039 или во вкупен процент 90,83%. Предвидени активности со Измените и дополнувањата на Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на локален економски развој за 2010 година се:

1. Обука на бизнис секторот за пристап до донаторски средства и изработка на апликации во рамки на ИПА – Инструментот за предпристапна помош. Во 2010 година реализирани се обуки за информирање на земјоделските производители за ИПАРД – во соработка со Министерството за земјоделство. Исто така во соработка со Европска банка за обнова и развој извршено е информирање на стопанските субјекти за на за достапни кредитни линии и неповратни средства за пристап до средства за инвестиции со цел задоволување на ЕУ стандарди во производството. За овие активности не се потрошени средства од општинскиот буџет.
2. Превод и печатење на Профил и Стратегија за локален развој на Општина Свети Николе – оваа активност е реализирана во 2010 година со средства од општинскиот буџет во износ од 86.000 денари.
3. Изработка на физибилити студија за искористување на алтернативни извори на енергија - оваа активност е реализирана во 2010 година во соработка со Министерството за животна средина на иницијатива на заинтересиран приватен инвеститор и не се потрошени средства од општинскиот буџет за изработка на Студијата.
4. Подготовка и печатење на промотивни материјали – оваа ставка е реализирана со средства од општинскиот буџет во вкупен износ од . 250.000 Изработени се разгледници, брошура и плакати за Тодорица и брошура (36.000 денари), Економски потенцијали и можности за инвестиции (38 000 денари.).
5. Настап на саемски манифестации – Општина Свети Николе настапи на саемот на региони „Сакај ја Македонија“ во Скопје и за потребите на настапот изработени се промотивни материјали и набавени се материјали за декорација на штандот во вкупен износ од 20.000,00

6. Учество во финансирање на Центарот за развој на Вардарскиот плански регион –ovie средства во вкупен износ од 95.000 денари сеуште не се реализирани од буџетот на општина Свети Николе поради субјективни причини и истите ќе се реализираат во текот на 2011

3.5. Ф - Урбанистичко планирање и уредување на просторот

За реализација на програмата за урбанистичко планирање и уредување на просторот предвидени се 2.650.000 денари а реализирани се 1.919.879 денари или 72,45 %. Извршувањето на оваа програма се одвиваше по следните позиции (потпрограми).Реализирани се следниве активности во делот на урбанизмот како што се наведени во табелата што следи:

	Табела за	урбанистички	плановина	Општина Свети	Николе за 2010	година
Р. Б.	Вид на УП	Населено место	Населба	Тех.бр. и датум	Согласност број и датум	Одлука број и датум/Решение број и датум
1.	ДУП за дел од У.Е."1" Плански опфат меѓу ул."Карпошева", ул. "Пиринска", ул."Крсте Мисирков", крак од ул. "Крсте Мисирков" и ул."Јане Сандански"	Дел од У.Е.1	Урбан модул	02/09 од 06.2009 год.		Одлука бр.07-209 од 22.02.2010 год.
2.	ДУП за дел од У.Е."1" Плански опфат меѓу ул."Карпошева", ул. "Октомвриска", и ул."Кочо Рацин"	Дел од У.Е.1	Урбан модул	152/09 од 04.2010 год.		Одлука бр.07-569 од 24.06.2010год.
3.	ДУП за "Стопански комплекс" КП 8149, КО Свети Николе, Општина Свети Николе	Стопански компл екс	КП 8149 КО Свети Никол е-град	2450/09 од 07.2010 год.		Одлука бр.07-689 од 07.09.2010
4.	ЛУПД за примарна и финална земјоделска обработка на КП 299 и КП 300 КО Кадрифаково, Општина Свети Николе	ЛУПД	КП 299 и КП 300 КО Кадрифаково	5/10 од 02.2010 год.		Решение бр.0902-185/1 од 15.02.2010
5.	ЛУПД за КП 901/2 , дел од КП 1281 и 1475/1 УПВНМ за изградба на полигон за обука на возачи	ЛУПД	КП 901/2 , дел од КП 1281 и	55/09 од 01.2010 год.		Решение бр.0902-187/2 од 25.02.2010

	м.в.Аргач КО Пеширово, Општина Свети Николе		1475/ 1 КО Пеши рово			
6.	ЛУПД за инфраструктурна градба Е1-паркинг простор , дел од КП 10015 , локалитет: плоштад Илинден , Општина Свети Николе	ЛУПД	Дел од КП 10015	137/09 од 11.2009		Решение бр.0902-371/2 од 08.04.2010
7.	ЛУПД за дел од КП 11347/1 – населба “ЛИСКА” Градежна парцела меѓу ул.“Ударничка “, “Овчеполска” и “101” , Општина Свети Николе	ЛУПД	Дел од КП 11347 /1	206/10 од 08.2010		Решение бр.0902-573/3 од 11.08.2010
8.	ЛУПД за КП 10125 ДУП за дел од У.Е. “1” и “2” Градежна парцела меѓу ул.“Вељко Влаховиќ” и “Рахилка Гонева “, Општина Свети Николе	ЛУПД	КП 10125	76/10 од 02.2010		Решение бр.0902-267/5 од 13.08.2010
9.	ЛУПД за КП 9617 ДУП за дел од У.Е. “1” и “2” Плански опфат меѓу ул.“Орце Николов” и “Македонска “, Општина Свети Николе	ЛУПД	КП 9617	161/10 од 04.2010		Решение бр.0902-61/3 од 25.08.2010
10	ЛУПД за изградба на капела КП 4111,4112,4113,41 14, дел од 4115 и 4044 Локалитет: Градски гробишта , Општина Свети Николе	ЛУПД	КП 4111, 4112, 4113, 4114, дел од КП 4115 и 4044	90/10 од 03.2010		Решение бр.0902-511/4 од 02.09.2010
11	ЛУПД за КП 10027 ДУП за дел од локалитет “Градски пазар”Плански опфат на ул.“Ленинова” , Општина Свети Николе	ЛУПД	КП 10027	242/10 од 08.2010		Решение бр.09-495 од 01.11.2010
12	ЛУПД за КП 10926/3 ДУП за	ЛУПД	КП 10926	270/10 од 10.2010		Решение бр.0902-57/8 од 03.11.2010

	дел од населба "Лиска"Плански опфат на ул."Питу Гули" и "Моша Пијаде", Општина Свети Николе		/3			
13	ЛУПД за КП 9266 и 9267 ДУП за дел од У.Е."З" Плански опфат на ул."Питу Гули", Општина Свети Николе	ЛУПД	КП 10926 /3	241/10 од 10.2010		Решение бр.09-451/7 од 08.11.2010
14	ЛУПД за КП 6294 за изградба на фотоволтаичен систем за производство на електрична енергија м.в. Горни ливади КО Свети Николе, Општина Свети Николе	ЛУПД	КП 6294	199/10 од 06.2010		Решение бр.0902-206 од 13.12.2010
15	ЛУПД за изградба на откупен центар за откуп на земјоделски производи на КП 355/1, 367 м.в. Горна Јурија КО Амзабегово, Општина Свети Николе	ЛУПД	КП 355/1, 367 КОАм забег ово	200/10 од 06.2010 год.		Решение бр.0902-314/8 од 23.12.2010
16	ЛУПД за КП 34/1,34/2 за стопански објект од мало стопанство м.в." Дудин Дол" КО Црнилиште, Општина Свети Николе	ЛУПД	КП 34/1,34/2 КОЦр нилиште	101/09 од 05.2010 год.		Решение бр.0902-120/2 од 20.01.2011
17	ЛУПД за изградба на ЕЗ-некомпатибилна инфраструктура – склад за неопасен отпад –КП 4011/1 и 4019/1 м.в." Кучемелци" КО Свети Николе, Општина Свети Николе	ЛУПД	КП 4011/1 и 4019/1 КО Свети Николе	235/10 од 10.2010 год.		Решение бр.09-63/2 од 05.02.2011

Позиција Ф1 - Урбанистичко планирање

Оваа програма има реализација во износ од 1.106.363 или вкупно за изработка на просторни и урбанистички планови потрошени од вкупно предвидените 1.500.000 денари 73,76%

Позиција Ф2 - Уредување на градежно земјиште

За експропријација, за надзор над изведба на градежни објекти и геодетските услуги од предвидените средства во износ од 1.150.000 денари се потрошени средства во износ од 813.516,00 денари односно реализираните се планираните активности во износ од 70,74%.

3.4. J – Комунални дејности

Во програмата за комунални дејности за 2010 беа предвидени средства во износ од 17.733.759,00 а беа реализирани 13.064.619,50 односно реализацијата на програмата изнесува од 73,67%. Програмата се реализираше по одделни подпрограми чија реализација чие извршување ќе биде подолу објасно:

J0- Одржување на урбана опрема

Оваа програма има минимални средства предвидени во износ од 30.000,00 денари и сите се искористени за набавка на корпи за отпадоци а минимален износот затоа што општината доби помош како донација за поставување на корпи за отпадоци .

JГ - Изградба на системи за водоснабдување

За исплата на определени останати неисплатени а изработени работи за Систем за водоснабдување во Свети Николе потрошени се 1.149.759,00 денари кои од предвидените средства на програмата имаат реализација од 100%

J3 - Јавно осветлување

Од оваа ставка се изврши наплатата за потрошената електрична енергија, одржувањето на јавното осветлување, се врши набавка на репро материјал за јавното осветлување, се проширува постоечката мрежа за улично осветлување. Вкупниот износ за оваа програма изнесува 5.204.000 денари односно планираните активности се реализирани во вкупен износ од 2.809.573,50 денари или 53,99%. Од вкупниот износ за електрична енергија се исплатени 2.105.573,50 или како процент од вкупно реализираните расходи 75% а остатокот од 12,45% отпаѓа на репроматеријали. Остатокот на средства се за капитално вложување на ставка капитални работи на други објекти во процентуална зафатеност од 12,54%

J4 - Јавна чистота

Согласно Програмата за чистење на јавнопрометни површини за 2010 година ова програма е предвидена согласно програмата за месечно задолжување од страна ЈКП Комуналец и истата изразена во бројки изнесува 1.660.000 и од планираните остварени се 1.495.523,50 денари(90,09%). Од тоа сите средства се на класата за поправки и одржување на јавно прометни површини

J6 - Одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање на режимот на сообраќај

Оваа програма опфаќа одржување на локалните патишта и улици на територијата на урбаните и селските населби и за одржување во зимски услови потрошено е за набавка на сол износ до 120.000 денари а остатокот отпаѓа на регулирање на сообраќаниот режим. Вкупниот износ за оваа програма изнесува 1.150.000 денари а реализирани се 910.120,50 или 79,14%

За потребите на ЈКП Комуналец има набавено машина за бетонски плочки и миксер за мешање на полусув бетон во вкупен износ од 300.000,00 денари. Набавената машина е половна.

ЈД - Изградба и реконструкција на локални патишта и улици

Се изврши асфалтирање на дел од ул.„Вера Циривири”,реконструкција на улицата „Кочо Рацин”ул.„Карпошева”Се изработи ново сообраќајно решение за регулирање на сообраќајот во централното градско подрачје помеѓу „Кочо Рацин” и „Карпошева”

Се асфалтира паркин просторот на Плоштад Илинден со комплетно поврзување со Градскиот парк како идејно решение за проширување на паркинг просторот во централното подрачје.

Се поплови со префабрикувани бетонски елементи дел од ул.„ Гоце Делчев”како и сите други улици кои беа тесни грла на територијата на општината.

Од предвидените 7.000.000 реализирани се 5.000.000 денари или реализирани се активност во износ од 71,42% од планираните.

ЈФ - Изградба на сообраќајна сигнализација

Извршено е хоризонтално обележување на улиците низ градот и вертикална сигнализација и се изврши замена на легнатите полицајци во вкупен износ од 555.430,00 денари кој од предвидените 620.000,00 денари изразено процентуално 89,58%).

Ј7 - Одржување и користење на паркови и зеленило

Средствата предвидени за одржување на градското зеленило се потрошени за спроведување на Програмата за користење и одржување на паркови и зеленило за 2010 година преку месечно задолжување од страна на ЈКП Комуналец. Извршена е набавка на цветен пикиран расад за пролетното и есенското уредување на цветните површини во градот, набавен е дендро материјал за уредување на жардињерите во градскиот парк како и на жардинериите поставени пред „Астра” и дру локации кои се наоѓаат во нашето централно градско подрачје. Извршено е набавка на тревно семе за затревување на новоподигнатите зелени површини . Од предвидените 670.000 реализирани се 503.967 денари (75.22%) За потребите на ЈКП Комуналец набавени се машини од страна општината кои во вкупен износ од 72.000 денари кои се преотстапени на користење на ЈКП комуналец.

ЈМ - Паркови и зеленило (капитални расходи)

За потребите на ЈКП Комуналец општината има издвоено средства кои се исплатени за набавка на мотор за асвалтен бетон во вредност од 71.490,00 денари како и циркулар за асвалтен бетон кој има вредност од 28.450,00 денари и резервоар за истиот и држач во вредност од 75.939.00 денари. Овие средства припаѓаат на оваа програма но исплатени се преку програмата ЕА – капитални расходи

Ј8 - Други комунални услуги

Во 2010 година извршена е пролетна и есенска дератизација на јавнопрометни површини и брегот на реката Периш од страна на ЈКП Комуналец ; извршено е авионско третирање против комарци во два наврати; и вкупниот износ изнесува 110.246,00 денари како и редовно и континуирано справување со кучиња скитници .

Од предвидените 250.000 реализирани се 110.246 денари или 44,10% .

3.7. К – Култура

Од општинскиот Буџет за 2010 година соодветно на Програмата за култура која е спроведена транспарентно и се доделени финансиски средства за покривање на повеќе манифестации кои ги организираше општината заедно со Домот на културата. Беа спроведени одбележувања на сите позначајни датуми за нашиот град. Беше спроведен Меѓународниот фестивал за танци и ора „Тодорица 2010”. За првпат на денот на патронот на градот се доделуваа награди за животно дело и заслужни просветни работници за 2010 кои беа прогласени и наградени од страна на општината.

Мораме да напоменеме дека по долги години се одржа „Златен глас” манифестацијата која беше одлично прифатена од страна на граѓаните како оживување на долгогодишните организирани манифестации кои беа традиција од поодамнешните години. Беа доделени награди на најуспешните а исто така беа ангажирани во изработката наши познати сликари-уметници кои дадоа свој придонес во успешното организирање на оваа манифестација.

Во текот на 2010 година на аматерскиот театар „Сцена 71“ се исплатени средства во вкупен износ од 223.000 денари за одржување на театарската престава „Мојата жена се вика Борис“.

За подеталните активности кои се спроведени од страна на културата имаме посебна точка од Домот на културата „Крсте Петков Мисирков“

За потребите од културата потрошени се средства во износ од 730.085,00 денари

Блок дотациите за овие програми изнесуваат

3.8. Л – Спорт и рекреација

Користејќи го законското право Општина Свети Николе и во 2010 година ги разгледуваше програмите на соодветните спортски клубови и потребите за финансирање на иститена спортот.. За оваа програма се предвидени 683.000 денари и исплатени се 498.000 денари или процентуално 72,91%

Мораме да напоменеме дека се заврши и се пушти во употреба новото спортско игралиште во општина Свети Николе

По донесувањето на Програмата, Сојузот на спортови, во соработка со своите членки спортските клубови, друштва и организации, пристапи кон нејзина практична реализација.

Програмата од областа на спортот во 2010 година опфаќа:

- Спортски манифестации
- Поддршка на спортски сојузи
- Масовна физичка култура
- Поддршка на спортот во градот
- Инвестиции

Спортски манифестации

За сочуввање на континуитетот од областа на спортот за кој постои интерес кај граѓаните, спортистите и спортските организации, организирани се и реализирани одреден број на спортски и спортско-рекреативни манифестации од кои посебен интерес кај граѓаните предизвикаат турнирите во мал фудбал, за ова манифестација исплатени се 70.000,00 денари

Поддршка на спортски сојузи

Со цел да вклучат поголем број млади во спортскиот живот, Општината ги поддржува спортски сојузи и нивните активности. Во 2010 година финансиска поддршка добија Сојузот на училишен спорт во износ од 9.000,00 денари

Поддршка на спортот во градот

Согласно основните цели на Програмата, Општината Свети Николе прави напори да го поддржи и да создава услови за што поголем развој на спортот во градот. Особено е важно да се подобруваат условите на локално ниво за развој на квалитетниот спорт. Бидејќи средствата предвидени со Буџетот на Општината за 2010 година за оваа намена се ограничени, Советот на Општина Свети Николе донесе Решение за распределба на средства во висина од 498.000 денари за поддршка на квалитетниот спорт во градот. Согласно изградените критериуми најголем дел од средствата се доделени на спортски екипи кои се натпреваруваат во првата и втората лига, а потоа редоследно на екипите од пониските спортски рангови.

Средствата спортските екипи ги трошеа исклучиво наменски за плаќање надоместок за користење на спортските објекти, за подмирување на судиски и делегатски трошоци, за котизација за учество во лига и за патни трошоци на екипите. За начинот на трошење на средствата спортските организации поднесуваат извештај.

Од оваа програма исплатени се следниве износи :

- Ф.К. Овче Поле164.000,00
- Р.К. Овче Поле220.000,00
- МИА –велосипедски клуб5.000,00
- Отворени фудбалски школи30.000,00
- Пробатон –здружение на граѓани70.000,00

Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на спортот за 2010 година беше насочена кон обезбедувањето на активен однос на Општината кон

задоволување на потребите и интересите на граѓаните од областа на спортот, сочувување и афирмирање на постојниот квалитет, презентирање и афирмирање на Општина Свети Николе преку спортот. Во реализацијата на Програмата учествуваа постојните регистрирани спортски организации и нивните управни органи во кои пак членуваат голем број на спортисти, граѓани од различна возраст и од обата пола..

3.9. М – Социјална заштита и заштита на децата

Оваа програма ги опфаќа активностите на Општина Свети Николе во областа на социјалната заштита и заштита на децата преку Општинската јавна установа Детска градинка „Рахилка Гонева“. За реализација на оваа програма беа планирани средства во износ од **29.076.906** денари кои во најголем дел се однесуваат на блок дотација за плати на вработените во Детската градинка, наменските дотации и средствата од самофинансирање. Во 2010 година за планираните активности во областа на социјалната заштита и заштита на децата се реализирани средства во вкупен износ од **21.836.260** денари или програмата е реализирана со 87,90 %.

Износот на планираните средства за блок дотацијата изнесува **20.135.789** денари додека во текот на 2010 година истите се реализирани во износ од **17.970.500** денари односно реализирани се средствата во износ од 89,24 %.

Детската градинка работи во 2 клони, во објекти за кои е потребно редовно да се одделуваат средства за одржување и реконструкција. Иако капиталните инвестиции во оваа област се обврска на државата, Општина Свети Николе со средствата од Буџетот на општината во износ од 222.112,00 денари изврши замена на салонитни табли на покривот на клон ИИ во Детската градинка.

Општината даде и целосна поддршка на сите проекти што ЈОУ ДГ „Рахилка Гонева“ во текот на 2010 година ги реализираше со свои средства и со средства на Министерството за труд и социјална политика.

За капитални инвестиции во детската градинка се потрошени средства во износ од 2.002.568,00 денари

3.10. Н – Образование

Во Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на образованието за 2010 година планирани се средства во износ од **120.914.269** денари а реализирани се **113.051.452** денари или Програмата е реализирана во износ од 93,50 %. Во делот на трансфер на средства се прикажани средствата за блок дотација во основното и средното образование.

Планираните трансфери за основното образование за 2010 година изнесуваат 66.988.740 ден. и истите се реализирани во износ од 65.747.282 ден. или 98,14 %.

Планираните трансфери за 2010 година изнесуваат 33.823.000 ден. за средното образование и истите се реализирани во износ од 33.370.000 ден. или 98,66 %.

Активности

Во Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на образованието за 2010 година, во делот Активности се предвидени манифестациите што училиштата самостојно ги организираат на почетокот и крајот на секоја учебна година, како и изборот на најдобар наставник во основното и средното образование чие прогласување е поврзано со обележувањето на Денот на просветните работници 24 Мај. Но во текот на 2010 година за најдобар наставник во основното образование беше избран г-дин Миле Кралевски наставник по ликовна уметност во ООУ „Гоце Делчев“, а за најдобар наставник во средно образование беше прогласен г-дин Благој Арсов наставник по историја во ОСУ Гимназија „Кочо Рацин“.

3.11. Њ – Противпожарна заштита

Со новите надлежности на општините во процесот на децентрализацијата работата и вработените во Територијалната противпожарна единица станаа дел од администрацијата на Општина Свети Николе.

При пренесувањето на надлежностите од државно на локално ниво, Општина Свети Николе презеде вкупно 10 пожарникари. Во текот на 2008 година се вработени уште пет лица и вкупниот број на вработени изнесува 14 лица затоа што едно лице има починато.

Во согласност со Законот за пожарникарство (Службен весник на РМ 67/04), средствата за плати и надоместоци за плати за вработените во Територијалната противпожарна единица се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија, додека финансирањето на другите оперативни активности и тековно одржување се средства од Буџетот на Општина Свети Николе. Поради тоа, во Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на заштитата и спасувањето и противпожарната заштита во 2010 година, за плати и надоместоци за плати за вкупно 15 вработени во ТППЕ планирани се средства од Буџетот на РМ во вкупен износ од 4.012.000 денари а реализирани се во износ од 5.819.128 од кој 1.807.128,00 денари се исплатени преку општинската администрација .

Во Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на заштитата и спасувањето и противпожарната заштита за 2010 година беа планирани 800.000 денари од Буџетот на Општина Свети Николе.

Со оглед на фактот дека со Законот за пожарникарство е предвидено финансиско учество на општините кои не формираат Територијална противпожарна единица, во Програмата за 2010 година планирани се 310.000 денари од општината Лозово, на која Општина Свети Николе им дава услуги од областа на противпожарната заштита. Меѓутоа, и покрај законската обврска, општината не врши уплата на средства за оваа намена на сметката на Општина Свети Николе И покрај настојувањата на Општина Свети Николе ова прашање да се регулира во текот на извештајниот период, не се постигнати позитивни резултати.

Во текот на 2010 година Општината интервенираше во тековното одржување на зградата, направена е набавка заради докомплетирање на униформата за пожарникарите (9 капи, панталони, маици, чевли, чорапи, вратоврска), а вршени се и редовни контроли на возилата и другата техничка опрема со цел да бидат подготвени за употреба во секое време за потребите на двете општини на чија територија дејствуваат. Дел од опремата е доста стара

Во 2010 година се планирани 38.000 денари за лекарски прегледи на пожарникарите, од кои се потрошени 38.000 денари.

Во 2010 година продолжи реализацијата на проектот „Операција Флоријан“ со фондацијата „Черити“ од Обединетото Кралство, преку која ТППЕ од Свети Николе доби големи количини лична опрема за пожарникарите, ПП возило и комбе за пренесување на техничката опрема потребна при гаснење на пожари од поголеми размери. Во 2010 година оваа соработка продолжи на планот на едукацијата на вработените во ТППЕ..

Инаку, планираните и потрошените средства во најголем дел од Програмата за 2010 година се усогласени и се движат во рамките на планираното.

Разлика во планираното и реализираното се јавува во делот на средствата планирани од наплатени премии од каско осигурување, па така наместо планираните 1.500.000 денари реализирани се само 1.288.057 денари. Не се реализирани ниту планираните 310.000 од општина Лозово, која има обврска во согласност со законот за пожарникарство.

Од планираните приходи (без наменските дотации од Буџетот на РМ) од планираните 350.000 реализирани се вкупно 250.000,00 денари

Според податоците, со добро планирање и менаџирање со средствата, потрошените средства се движат во рамките на планираните расходи според Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на заштитата и спасувањето и противпожарната заштита во 2010 година.

4. Детален извештај за трошењето на тековната резерва

Од вкупно планираните средства за тековни резерви во програма АО - Совет на Општина, ставка 413 - Тековни резерви (разновидни расходи) во износ од 50.000 денари реализирани се во износ од 48.000 денари или 96,00 %. И во програма Д0-Градоначалник, планирани се тековни резерви и тоа на ставка 413 - Тековни резерви (разновидни расходи) во износ од 350.000,00 денари од кои во 2010 година се рализирани 324.048,00 денари односно 92,59 % од планираните средства.

Подолу ќе бидат презентирани детални прегледи за трошењето на овие тековни резерви.

Исплата на тековна резерва од АО– Совет на општина Свети Николе

Табела 1

Име и презиме	Износ исплатен по Одлуки на Совет		Персонален данок	Вкупно исплатен износ
Даниела Арсенова	10.000,00		1.111,00	11.111,00
Фрањо Шкорвага	38.000,00	-	4.222,00	42.222,00
Вкупно	48.000,00		5.333,00	53.333,00

Овие средства се исплатени по Одлука за лицата од проценка за штета. Како и по решение на претставување на општината за Советничката Даниела Арсенова на меѓународен семинар во Стразбург.

Социјални трансфери за социјално загрозени лица и за лекување-Програма Д0-Градоначалник на Општина

Табела

2

		Помош за лекување	Помош од поплава	Помош од одрон на карпи	Вкупно исплатен износ
ВЕСНА	МОНЕВА	9.000,00			9.000,00
ДРАГИ	ПЕТРОВ	2.000,00			2.000,00
БИЛЈАНА	ТРАЈКОВСКА	3.000,00			3.000,00
ИЛЧЕ	ЗДРАВКОВСКИ	2.000,00			2.000,00
СТЕФЧЕ	СПАСОВСКИ	2.500,00			2.500,00
РАДОЈКА	АРСОВА	4.500,00			4.500,00
РАДА	КИТАНОВСКА	3.000,00			3.000,00
СУЗАНА	ПЕТРОВСКА	2.000,00			2.000,00
ВАЛЕНТИНА	СМИЉКОВИЌ	6.000,00			6.000,00

ВЕСНА	ЈОВАНЧЕВА	3.000,00			3.000,00
ИВИЦА	ВЕЛКОВ	3.000,00			3.000,00
АНТОНИЈЕ	СТОИЛКОВИЌ	4.000,00			4.000,00
ЕЛИЗАБЕТА	МУСТАФОВА	3.000,00			3.000,00
ЈОРДАНЧЕ	БОЖИЛОВ	4.000,00			4.000,00
ЈАДРАНКА	ЈОСЕВА	6.000,00			6.000,00
ЈАГОДА	СТОЈКОВА	3.000,00			3.000,00
МАКЕДОНКА	ЈОСЕВА	3.000,00			3.000,00
СУЗАНА	ПЕТРУШЕВА	3.000,00			3.000,00
ЛИМОНКА	СПАСЕВСКА	4.000,00			4.000,00
ДРАГИЦА	БОГДАНОВА	3.000,00			3.000,00
СТЕВЧЕ	СПАСОВСКИ	6.000,00			6.000,00
МАРИНА	ЈОРДЕВА	6.000,00			6.000,00
СОЊА	ЃУРОВСКА	3.000,00			3.000,00
БЛАЖО	САЗДОВ	5.000,00			5.000,00
ЗОРАН	СМИЛЕВ	3.000,00			3.000,00
СЕБАЈДИН	МЕМЕДАЛИЕВ	5.000,00			5.000,00
ГОРДАНА	КРСТЕВСКА	5.000,00			5.000,00
ЈЕЛИЦА	МАНЕВСКА	3.000,00			3.000,00
ДУШАНКА	АНАСТАСОВСКА	3.000,00			3.000,00
САВРЕ	СТОЈАНОВСКИ	3.500,00			3.500,00
ВЕРКА	АНДОВА	4.000,00			4.000,00
САШО	КОЦЕВ	5.000,00			5.000,00
ЖАКЛИНА	СТОИЛКОВА	3.000,00			3.000,00
ЈОВЧА	ТРАЈКОВСКИ	3.000,00			3.000,00
ВАНЧЕ	ЈОВАНЧЕВ	3.000,00			3.000,00
ВОЈЧО	ДОСИЈЕВСКИ	3.000,00			3.000,00
БРАНКО	ПЕТКОВСКИ	3.000,00			3.000,00
ДЕСПИНА	ИЛИЕВСКА	3.000,00			3.000,00
АЦИ КИРО	АНДОНОВСКИ	3.000,00			3.000,00
ЈОВЕ	ДИМОВ	3.000,00			3.000,00
ЛИЉАНА	ВЕЛИЧКОВСКА	3.000,00			3.000,00
ЗОРАН	САВЕВА	3.500,00			3.500,00
ТРАЈЧО	ПЕТКОВСКИ	3.000,00			3.000,00
НАТАША	НИКОЛОСКА	5.000,00			5.000,00
ДОБРЕ	СТЕФАНОВСКИ	3.000,00			3.000,00
ЉУБЕ	ИЛИЈЕВ	3.000,00			3.000,00
ЗОРАН	ЈОВЧЕВСКИ	3.000,00			3.000,00
АЦО	МИЈАЛКОВ	3.000,00			3.000,00
ЉУПЧО	МЛАДЕНОВСКИ	5.000,00			5.000,00
ИЛИЈА	ПЕТРОВСКИ	3.000,00			3.000,00
ЗОРАН	ТИМОВ	4.500,00			4.500,00
БОБЕ	ТРАЈКОВСКИ	3.000,00			3.500,00
	вкупно	200.500,00			200.500,00

**Социјални трансфери за новороденчиња во 2010- Програма
Д0-Градоначалник на Општина**

Табела 3

Име	Презиме	Износ за помош за новороденче	За учество на меѓународна олимпијади	За персонален данок	Вкупно исплатен износ
СТОЈНА	КОЦЕВА	25.556,00		2.556,00	23.000,00
ДАЛИБОР	СПАСОВСКИ	3.240,00		240,00	3.000,00
МАРИЈАН	СЕРАФИМОВ	3.240,00		240,00	3.000,00
САШО	АНДОВ	3.240,00		240,00	3.000,00
МАРЈАН	КИРОВСКИ	3.240,00		240,00	3.000,00
САШО	ЈАНЕВ	3.240,00		240,00	3.000,00
МАРЈАН	ЗАФИРОВ	3.240,00		240,00	3.000,00
АЛЕКСАНДАР	АРСОВ	3.240,00		240,00	3.000,00
ТОНИ	СПАСЕВСКИ	3.240,00		240,00	3.000,00
МАРИЈАН	М-КОЦЕВА	3.240,00		240,00	3.000,00
САЊА	КОСТАДИНОВА	3.240,00		240,00	3.000,00
КИРЕ	САЗДЕВСКИ	3.240,00		240,00	3.000,00
АЛЕКСАНДАР	ТРАЈЧЕВ	3.240,00		240,00	3.000,00
ЦВЕТАНКА	Н-МЕНЧОВА	3.240,00		240,00	3.000,00
МАЈА	ПАВЛОВА	3.240,00		240,00	3.000,00
МАРИЈА	МИЛАНОВСКА	3.240,00		240,00	3.000,00
НЕНА	КРСТЕВСКА	3.240,00		240,00	3.000,00
ДРАГАН	ИГНАТОВ	3.240,00		240,00	3.000,00
СИЛВИЈА	ТРАЈЧЕВА	3.240,00		240,00	3.000,00
ИРИНА	СТЕФАНОВА	3.240,00		240,00	3.000,00
АНДРИЈАНА	МАНЕВА	3.240,00		240,00	3.000,00
ВИКТОРИЈА	ПОСТОЛОВА	6.481,00		481,00	6.000,00
АНА	КРСТЕВСКА	3.240,00		240,00	3.000,00
ДРАГАНА	СИМОНОВА	3.240,00		240,00	3.000,00
СТОЈАНЧЕ	ПЕШЕВСКИ	3.240,00		240,00	3.000,00
НАТАЛИЈА	ДОДЕВСКА	3.240,00		240,00	3.000,00
ТАТЈАНА	СЛАВКОВА	3.240,00		240,00	3.000,00
СТЕВО	ЈАКИМОВСКИ	6.481,00		481,00	6.000,00
ЕЛЕНА	ЕФРЕМОВА	3.240,00		240,00	3.000,00
ВЕРКА	ДАВЧЕВА	3.240,00		240,00	3.000,00
ДРАГАН	МИЦЕВСКИ	3.240,00		240,00	3.000,00
АЛЕКСАНДАР	АРСОВ	3.240,00		240,00	3.000,00
САШКО	ИВАНОВСКИ	3.240,00		240,00	3.000,00
РУСА	СТРОИМАНОВА	3.240,00		240,00	3.000,00
ГОРИЦА	АНГЕЛОВСКА	3.240,00		240,00	3.000,00
НАТАША	МИТЕВА	3.240,00		240,00	3.000,00
ДРАГАН	ПОСТОЛОВ	3.240,00		240,00	3.000,00
ДЕЈАН	ЈОВЕВ	3.240,00		240,00	3.000,00
ГАБРИЕЛА	ГЕРАСИМОВА	3.240,00		240,00	3.000,00
КАТЕРИНА	Н-МИЈАЛКОВСКА	3.240,00		240,00	3.000,00
БИЛЈАНА	ЛАЗАРОВА	3.240,00		240,00	3.000,00
ЕЛИЗАБЕТА	ДОНЕВА	3.240,00		240,00	3.000,00
БОБАН	МИХАЈЛОВ	3.240,00		240,00	3.000,00
ЕЛЕНА	ГИЧЕВА	3.240,00		240,00	3.000,00
СЛАВЧЕ	АРСОВ	3.240,00		240,00	3.000,00
ТОНИ	ТОДЕВ	3.240,00		240,00	3.000,00
ЈУЛИЈАНА	К-СПАСЕВ	3.240,00		240,00	3.000,00
ЛИДИЈА	КРСТЕВСКА	3.240,00		240,00	3.000,00

САНЕЛА	АТАНАСОВА	3.240,00		240,00	3.000,00
АЛЕКСАНДАР	ЛАЗЕВ	3.240,00		240,00	3.000,00
АЛЕКСАНДАР	ПЕТРОВСКИ	3.240,00		240,00	3.000,00
ИГОР	МИТРЕВСКИ	3.240,00		240,00	3.000,00
АЛЕКСАНДРА	КОЛЕВСКА	3.240,00		240,00	3.000,00
МЕТОДИ	МАНЕВ	3.240,00		240,00	3.000,00
ЈАСМИНКА	КОЛЕВА	3.240,00		240,00	3.000,00
АЛЕКСАНДРА	САЗДЕВСКА	3.240,00		240,00	3.000,00
СВЕТЛАНА	ЈОВАНЧЕВА	3.240,00		240,00	3.000,00
ЈАСМИНА	ПЕЈОВ	3.240,00		240,00	3.000,00
ГАБРИЕЛА	ЛАЗЕВА	3.240,00		240,00	3.000,00
КАТЕРИНА	ГИЧЕВА	3.240,00		240,00	3.000,00
ЛИЉАНА	НИКОЛОВА	3.240,00		240,00	3.000,00
ЉУПЧО	МЛАДЕНОВ	3.240,00		240,00	3.000,00
ИРЕНА	КОНЕВА	3.240,00		240,00	3.000,00
КАТЕРИНА	С-ПАНЕВА	3.240,00		240,00	3.000,00
ХРИСТИНА	ТОДОРОВА	3.240,00		240,00	3.000,00
ШУКРАН	РАМИЗИ	3.240,00		240,00	3.000,00
СВЕТЛАНА	СТОЈАНОВА	3.240,00		240,00	3.000,00
МИЗЕИН	МУСТАФОВА	3.240,00		240,00	3.000,00
ХРИСТИЈАН	ЈОСЕВ	3.240,00		240,00	3.000,00
СЛОБОДАН	СТРОИМАНОВ	3.240,00		240,00	3.000,00
СТОЈЧЕ	НИКОЛОВА	3.240,00		240,00	3.000,00
ВИОЛЕТА	СТАМЕНОВА	3.240,00		240,00	3.000,00
РЕНАТА	ИЛИЈЕВСКА	3.240,00		240,00	3.000,00
ВАЛЕНТИНА	ПАНЕВА	3.240,00		240,00	3.000,00
ТАРХАН	ВЕЛИОВ	3.240,00		240,00	3.000,00
ДРАГАН	АНДОНОВ	3.240,00		240,00	3.000,00
КАТЕРИНА	ВАСЕВСКА	3.240,00		240,00	3.000,00
ГОРАН	ТОДОРОВА	3.240,00		240,00	3.000,00
ДИВНА	ТАШКОВА	3.240,00		240,00	3.000,00
ДЕЈАН	ТРАЈЧЕВ	3.240,00		240,00	3.000,00
КИРЕ	НАУНОВСКИ	3.240,00		240,00	3.000,00
	ВКУПНО	291.238,00			269.000,00

Од извештајот се гледа дека на име финансиска помош за лекување и средства за социјално загроени лица во Табелата 2 е исплатен износ од 200.500,00 денари. Во табелата 3 а врз основа на Правилникот за исплата на новороденчиња за 2010 има исплатено 269.000,00 денари

Тековни резерви-Програма Д0-градоначалник

Табела

4

Име и презиме	Отпремнина за пензија	Смрт на вработен	Смрт на член на потесно семејство	Вкупно исплатен износ
Тодорче Јованов	-	-	15.000,00	15.000,00
Александар Стојанов	-	-	15.000,00	15.000,00
Анѓелчо Миланов	-	-	15.000,00	15.000,00
Илија Циклев	-	-	15.000,00	15.000,00
Николина Донева	-	-	15.000,00	15.000,00
Гурга Манасиева	-	-	15.000,00	15.000,00
Гурга Манасиева	-	-	15.000,00	15.000,00
Славјанка Тасева	-	-	15.000,00	15.000,00
Ниче Велков	-	-	15.000,00	15.000,00
Благој Панов	-	-	15.000,00	15.000,00
Игно Зафиров	41.108,00	-	-	41.108,00
Ванчо Ефтимов	41.108,00	-	-	41.108,00
Јагода Андонова	41.108,00	-	-	41.108,00
Станка Јованова	41.108,00	-	-	41.108,00
Митре Гошевски	41.108,00	-	-	41.108,00
Коле Гавевски	41.108,00	-	-	41.108,00
Стојан Нанев	41.082,00	-	-	41.082,00
Цвета Иванова	41.082,00	-	-	41.082,00
Панче Насков	41.596,00	-	-	41.596,00
Павле Ефремов	41.596,00	-	-	41.596,00
Виктор Ванев	40.480,00	-	-	40.480,00
Благој Мишев	39.836,00	-	-	39.836,00
Снежана Ристова	40.606,00	-	-	40.606,00
Спасија Митева	39.836,00	-	-	39.836,00
Дивна Нанева	40.966,00	-	-	40.966,00
Милка Атанасова	40.966,00	-	-	40.966,00
Олга Паспалова	39.836,00	-	-	39.836,00
Благој Арсов	40.966,00	-	-	40.966,00
Иванка Трајковска	40.232,00	-	-	40.232,00
Вкупно	775.728,00	0,00	150.000,00	925.728,00

Исплати од тековна резерва Д0- програма за наградени лица

Табела

5

Име и презиме на наградени по разни основи		Износ на бруто приходи/при мања (денари)	Персонален данок	Нето износ
Ш2Ќ		Ш3Ќ	Ш6Ќ	Ш7Ќ
БЛАГОЈ	АРСОВ	10.802,00	802,00	10.000,00
МИЛЕ	КРАЛЕВСКИ	24.093,00	1.790,00	22.303,00
ВЛАТКО	СПАСЕВ	3.781,00	281,00	3.500,00
АНТОНИО	КОЦЕВ	1.620,00	120,00	1.500,00
МАРТИН	СТОЈАНОВ	1.080,00	80,00	1.000,00
МАРИЈА	НАУМОВА	2.160,00	160,00	2.000,00
САРА	НИКОЛОВА	1.620,00	120,00	1.500,00
ДРАГАН	ЈАНЕВСКИ	1.080,00	80,00	1.000,00
МАРТИНА	МАРКОВСКА	1.620,00	120,00	1.500,00
КАТЕРИНА	ДИМОВА	1.620,00	120,00	1.500,00
ФРОСИНА	НАСЕВСКА	1.080,00	80,00	1.000,00
СТЕФАН	КРСТЕВ	1.080,00	80,00	1.000,00
АНГЕЛА	ДАВЧЕВСКА	1.080,00	80,00	1.000,00
САЊА	АНГЕЛОВСКА	540,00	40,00	500,00
ДИЈАНА	ЈОВАНОВА	540,00	40,00	500,00
УБАВКА	ДОДЕВСКА	540,00	40,00	500,00
НИКОЛЧЕ	КОЛЕВ	12.963,00	963,00	12.000,00
МАРИЈА	ПЕТКОВА	33.225,00	2.468,00	30.757,00
АНА	ПАНЕВА	19.935,00	1.481,00	18.454,00
СТЕФАНИЈА	КОЧОВА	8.333,00	2.333,00	6.000,00
ВИКТОРИЈА	ДАВЧЕВСКА	8.333,00	2.333,00	6.000,00
ВЛАТКО	СПАСЕВ	8.333,00	2.333,00	6.000,00
МАТИЛДА	ПЕТРОВА	8.333,00	2.333,00	6.000,00
		100.524,00	18.277,00	135.514,00

Во табелата 4 се прикажани детално исплатите за трансфери при пензионирање од програма Д0- Градоначалник, на име отпремнина при заминување во пензија исплатени се средства во износ од 775.728,00 денари. За смрт на член на потесно семејство се исплатени средства во износ од 150.000,00 денари.

Општина Свети Николе води целосна и комплетирана, навремена, ажурна и хронолошка сметководствена евиденција на сите книговодствени настани.

Во табелата 5 се детално прикажани исплатите на лицата кои учествуваа во натпревар за сообраќај и „Детски семафор“ како и за лицата кои беа наградени на манифестацијата „Златен глас 2010“.

Признавањето на приходите и другите приливи и расходите и другите одливи содржани во главната книга на буџетот се спроведува според начелото на парично искажување.

Целокупното финансво материјално работење за деловната 2010 година е засновано на веродостојни документи – влезни и излезни кои се предмет на книжење на главната книга .

Одделните расходни ставки кои се поминати преку трезорската книга се засновани на спецификации и договори согласно законот за јавни набавки.

Сите извештаи согласно законските прописи се потполни , точни и навремено доставени до надлежните институции.

Прилог: **Биланс на приходите и расходите**

- Буџет на Општина Свети Николе
- Орган на Општина Свети Николе
- Сметка на наменска дотација(блок)
- Сметка на наменска дотација-пожарникари
- Буџет на Општина Свети Николе- Грант
- Општина Свети Николе – Посебна наменска сметка
- Општина Свети Николе – Посебна наменска Агенција за вработување

Биланс на состојба

- Буџет на Општина Свети Николе
- Орган на Општина Свети Николе
- Сметка на наменска дотација(блок)
- Сметка на наменска дотација-пожарникари
- Донаторска сметка на Општина Свети Николе- Подадена рака
- Општина Свети Николе – Посебна наменска сметка-патишта
- Општина Свети Николе – Посебна наменска Агенција за вработување

07-231
10.03.2011
Свети Николе

Претседател на Совет на Општина
Свети Николе

Васко Пашовски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе ("Службен гласник на Општина Свети Николе" бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Квартален извештај за временски период од 01.01.2010 година до 31.12.2010 година на Општина Свети Николе

Се објавува Квартален извештај за временски период од 01.01.2010 година до 31.12.2010 година на Општина Свети Николе бр. 0701 - 232 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 10.03. 2011 година.

**Бр. 0801-244/4-4
10.03. 2011 год.
Свети Николе**

**Градоначалник,
на Општина Свети Николе
*Роберт Ѓоргиев с.р.***

Образец К1

Квартален извештај за извршувањето на буџетот за општина СВЕТИ НИКОЛЕ за извештајниот период (кумулативно) за квартал Четврти-од 01.01.2010година до 31.12.2010година

Општина: СВЕТИ НИКОЛЕ

31.12.2010 год

(ден/месец/година)

Датум на поднесување на извештајот:15.03.2011год

во денари

	Буџет за 2010година		Наменска дотација за 2010година		Самофинансиранчки акти вности за 2010		Донации за 2010година		Кредити за2010 година		Вкупно за 2010 година		
	План	Реализација за четврти квартал	План	Реализација за четврти квартал	План	Реализација за четврти квартал	План	Реализација за четврти квартал	План	Реализација за четврти квартал	План	Реализација за четврти квартал	Остането за реализација за 2010
Приходи - Квартал - ЧЕТВРТ													
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС:													
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	67,119,414	53,902,544	131,485,110	131,600,962	18,206,497	14,728,044	8,168,781	6,483,834			224,979,802	206,716,384	18,264,418
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	53,104,066	45,470,849	128,850,927	128,675,371	17,830,090	14,075,867	555,248	147,242			200,340,320	188,369,329	11,970,991
КАПИТАЛЕН БИЛАНС:													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	7,940,000	4,719,131	0	0	0	0	0	0	0	0	7,940,000	4,719,131	3,220,869
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	21,955,349	22,624,945	2,634,183	2,458,983	376,417	223,748	7,613,533	6,192,983	0	0	32,579,482	21,492,499	11,086,983
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	31,269,359	25,739,271	0	0	0	0	0	0	0	31,269,359	25,739,271	5,530,088
711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	1,560,000	1,382,844								1,560,000	1,382,844	177,156
712	Придоноси за социјалноосигурување												
713	Даноци на имот	12,000,000	9,508,567								12,000,000	9,508,567	2,491,433
714	Домашни даноци на стоки и услуги												
715	Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)												
717	Даноци на специфични услуги	17,662,359	14,674,829								17,662,359	14,674,829	2,987,530
718	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	47,000	173,031								47,000	173,031	-126,031
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	8,240,000	5,290,615	0	114,296	17,707,559	14,356,678				25,947,559	19,761,594	6,185,965
721	Претприемачки приход и приход од имот					150,000	183,370						
722	Глобл, судски и административни такси	622,000	491,853								622,000	491,853	130,147
723	Такси и надоместоци	4,300,000	2,466,558			15,667,480	13,699,344				19,967,480	16,166,102	3,801,378
724	Други Владини услуги	273,000	143,520				72,200				273,000	217,720	55,280
725	Други неданочни приходи	3,045,000	2,186,687		114,296	1,890,079	396,364				4,935,079	2,697,549	2,237,530
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	27,610,055	22,872,655	131,485,110	131,486,664	498,938	371,366	8,168,781	6,483,834		167,762,884	161,214,519	6,548,365
741	Трансфери од други нивоа на власт	27,610,055	22,872,655	131,485,110	131,486,664	498,938	321,366	1,478,726			161,072,829	154,680,686	6,392,144
742	Донации од странство						30,000	3,340,254	3,284,033		3,340,254	3,334,033	6,221
744	Тековни донации							3,199,801	3,199,801		3,199,801	3,199,801	0
	ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ						150,000				150,000	0	150,000
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	7,940,000	4,719,131	0	0	0	0	0	0	0	7,940,000	4,719,131	3,220,869
731	Продажба на капитални средства	4,900,000	1,923,434										
732	Продажба на стоки												
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	3,040,000	2,795,697								3,040,000	2,795,697	244,303
734	Приходи од дивиденди												

	Расходи - Квартал - ЧЕТВРТ	Буџет за 2010 година		Наменска дотација за 2010 година		Самофинансирачки активности за 2010		Донации за 2010 година		Кредити за 2010 година		Вкупно за 2010 година		
		План	Реализација за четврти квартал	План	Реализација за четврти квартал	План	Реализација за четврти квартал	План	Реализација за четврти квартал	План	Реализација за четврти квартал	План	Реализација за четврти квартал	Останато за реализација во 2010
40	ПЛАТИ И НАДО МЕСТОЦИ	24,003,960	26,455,560	114,011,532	114,004,676	749,060	704,952	0	0	0	0	134,764,592	133,165,206	1,599,384
401	Основен плати	12,851,797	12,216,976	82,967,173	82,961,607	546,328	513,622					96,365,210	95,692,205	673,005
402	Придонеси за социјално осигурување	5,183,823	4,552,688	31,044,357	31,043,069	202,752	191,330					36,430,924	35,787,087	643,847
403	Останати приходи неси од плати													
404	Надоместоци	1,968,448	1,685,916									1,968,448	1,685,916	282,532
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	500,000	372,048	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	372,048	127,952
411	Финансирање на нови програми и потпрограми													
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	100,000										100,000	0	100,000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	400,000	372,048									400,000	372,048	27,952
414	Резерви за капитални расходи													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	28,654,186	22,706,007	14,744,395	14,547,423	17,081,000	13,370,935	555,248	147,242	0	0	60,994,751	50,773,587	10,221,164
420	Патни и дневни расходи	260,000	186,687	60,000	57,250	135,000	92,110	88,371	32,145			543,371	368,192	175,179
421	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт	12,093,672	8,051,437	8,697,672	8,637,446	3,161,000	2,168,027					23,952,344	18,856,910	5,095,434
423	Материјали и СИТЕН инвентар	4,945,000	4,633,502	921,000	907,673	8,599,000	7,280,053					14,465,000	12,821,228	1,643,772
424	Поправки и тековно одржување	4,090,000	3,863,456	1,391,000	1,390,970	1,220,000	856,486					6,701,000	6,110,912	590,088
425	Договорни услуги	5,185,000	4,137,102	3,468,723	3,398,757	2,073,000	1,501,291	398,980	55,097			11,125,703	9,093,247	2,032,456
426	Други тековни расходи	1,925,000	1,680,387	166,000	154,327	1,893,000	1,472,948	67,897	60,000			4,051,897	3,367,662	684,235
427	Привремена вработувања	155,436	155,436											
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА													
451	Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори													
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори													
453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт													
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	3,595,977	3,385,214	135,000	123,272	0	0	0	0	0	0	3,730,977	3,708,486	22,491
461	Субвенции за јавни претпријатија													
462	Субвенции за приватни претпријатија													
463	Трансфери до невладини организации	1,111,775	1,111,775									1,111,775	1,111,775	0
464	Јавни трансфери	2,484,202	2,473,439	135,000	123,272							2,619,202	2,596,711	22,491
465	Исплати по извршни исправи											0	0	0
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	350,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	350,000	0
471	Социјални надоместоци	350,000	350,000									350,000	350,000	0
472	Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ													
473	Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработување													
474	Плаќања на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување													
49	ОПЛАТА НА ГЛАВНИЦА													
491	Оплата на главнина до нерезидентни кредитори													
492	Оплата на главнина кон домашни институции													
493	Оплата на главнина до други нивоа на власт													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	21,955,349	12,624,945	2,634,183	2,450,903	376,417	223,748	7,613,533	6,192,903	0	0	32,579,462	21,492,499	11,086,963
480	Купување на опрема и машини	3,950,000	3,200,844	254,169	254,087	138,800	77,292					4,342,969	3,532,223	810,746
481	Градежни објекти											0	0	0
482	Други градежни објекти	16,505,349	8,150,585	2,260,013	2,107,566	87,617		7,613,533	6,192,903			26,466,512	16,451,054	10,015,458
483	Купување на мебел	350,000	350,000									350,000	350,000	0
484	Стратешки стоки и други резерви													
485	Вложувања и нефинансиски средства	800,000	573,516	120,001	89,250							920,001	662,766	257,235
486	Купување на возила	350,000	350,000			150,000	146,456					500,000	496,456	3,544
487	Капитални трансфери до вонбуџетски фондови													
488	Капитални дотации до ЕЛС													
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации													

07 01-232

10.03.2011 година

Сметка Николс

Директорат на Советот на Општина Сметка
Николс

Васко Павловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишна сметка за 2010 година на ООУ „Кирил и Методиј,, - Општина Свети Николе

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишна сметка за 2010 година на ООУ „Кирил и Методиј,, - Општина Свети Николе бр. 0701 - 233 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 10.03. 2011 година.

**Бр. 0801-244/4-5
10.03. 2011 год.
Свети Николе**

**Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев ср.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 10.03. 2011 година донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Годишна сметка за 2010 година на ООУ „Кирил и Методиј,, - Општина Свети Николе

1. Советот на Општина Свети Николе ја усвои Годишната сметка за 2010 година на ООУ „Кирил и Методиј,, - Општина Свети Николе.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

**Бр.0701 - 233
10.03. 2011 година
Свети Николе**

**Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Васко Пашовски с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишна сметка за 2010 година на ООУ „Гоце Делчев,, - Општина Свети Николе

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишна сметка за 2010 година на ООУ „Гоце Делчев,, - Општина Свети Николе бр. 0701 - 234 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 10.03. 2011 година.

**Бр. 0801-244/4-6
10.03. 2011 год.
Свети Николе**

**Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев ср.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 10.03. 2011 година донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Завршната сметка за 2010 година на
ООУ „Гоце Делчев,, - Општина Свети Николе

1. Советот на Општина Свети Николе ја усвои Завршната сметка за 2010 година на ООУ „Гоце Делчев,, - Општина Свети Николе.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

Бр.0701 - 234
10.03. 2011 година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Васко Пашовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишна сметка за 2010 година на
СОУ „Кочо Рацин,, - Општина Свети Николе

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишна сметка за 2010 година на СОУ „Кочо Рацин,, - Општина Свети Николе бр. 0701 - 235 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 10.03. 2011 година.

Бр. 0801-244/4-7
10.03. 2011 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 10.03. 2011 година донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишна сметка за 2010 година на
СОУ „ Кочо Рацин,, - Општина Свети Николе

1. Советот на Општина Свети Николе ја усвои Годишната сметка за 2010 година на СОУ „Кочо Рацин,, - Општина Свети Николе.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

Бр.0701 - 235
10.03. 2011 година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Васко Пашовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК
за објавување Заклучокот за усвојување на Завршна сметка на ОУ Дом на култура
„Крсте Мисирков,, Свети Николе за 2010 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Завршна сметка на ОУ Дом на култура „Крсте Мисирков,, Свети Николе за 2010 година бр. 0701 - 236 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 10.03. 2011 година.

Бр. 0801-244/4-8
10.03. 2011 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 10.03. 2011 година донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Завршна сметка на ОУ Дом на култура
„Крсте Мисирков,, Свети Николе за 2010 година

1. Советот на Општина Свети Николе ја усвои Завршна сметка на ОУ Дом на култура „Крсте Мисирков,, Свети Николе за 2010 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

Бр.0701 - 236
10.03. 2011 година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Васко Пашовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК
за објавување Заклучокот за усвојување на Завршна сметка ЈОУДГ „Рахилка Гонева,,
Свети Николе за 2010 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Завршна сметка ЈОУДГ „Рахилка Гонева,, Свети Николе за 2010 година бр. 0701 - 237 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 10.03. 2011 година.

Бр. 0801-244/4-9
10.03. 2011 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 10.03. 2011 година донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Завршна сметка на Завршна сметка ЈОУДГ „Рахилка Гонева,,
Свети Николе за 2010 година

1. Советот на Општина Свети Николе ја усвои Завршната сметка ЈОУДГ „Рахилка Гонева,, Свети Николе за 2010 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

Бр.0701 - 237
10.03. 2011 година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Васко Пашовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за работа на УО Дом на
култура „Крсте Мисирков,, Свети Николе за 2010 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за работа на УО Дом на култура „Крсте Мисирков,, Свети Николе за 2010 година бр. 0701 - 238 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 10.03. 2011 година.

Бр. 0801-244/4-10
10.03. 2011 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 10.03. 2011 година донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Извештајот за работа на УО Дом на култура
„Крсте Мисирков,, Свети Николе за 2010 година

1. Советот на Општина Свети Николе го усвои Извештајот за работа на УО Дом на култура „Крсте Мисирков,, Свети Николе за 2010 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

Бр.0701 - 238
10.03. 2011 година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Васко Пашовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за работењето на ЈКП „Комуналец,, Свети Николе со годишна пресметка за период од 01.01. до 31.12.2010 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за работењето на ЈКП „Комуналец,, Свети Николе со годишна пресметка за период од 01.01. до 31.12.2010 година бр. 0701 - 239 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 10.03. 2011 година.

**Бр. 0801-244/4-11
10.03. 2011 год.
Свети Николе**

**Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 10.03. 2011 година донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Извештајот за работењето на ЈКП „Комуналец,, Свети Николе со годишна пресметка за период од 01.01. до 31.12.2010 година

1. Советот на Општина Свети Николе го усвои Извештајот за работењето на ЈКП „Комуналец,, Свети Николе со годишна пресметка за период од 01.01. до 31.12.2010 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

**Бр.0701 - 239
10.03. 2011 година
Свети Николе**

**Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Васко Пашовски с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештај за работењето на ЈП „Погребални услуги,, Свети Николе со годишна пресметка за период од 01.01.2010 година до 31.12.2010 година

Се објавува Заклучокот за усвојување Извештај за работењето на ЈП „Погребални услуги,, Свети Николе со годишна пресметка за период од 01.01.2010 година до 31.12.2010 година на бр. 0701 - 240 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 10.03. 2011 година.

**Бр. 0801-244/4-12
10.03. 2011 год.
Свети Николе**

**Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 10.03. 2011 година донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Извештај за работењето на ЈП „Погребални услуги,, Свети Николе со годишна пресметка за период од 01.01.2010 година до 31.12.2010 година

1. Советот на Општина Свети Николе го усвои Извештајот за работењето на ЈП „Погребални услуги,, Свети Николе со годишна пресметка за период од 01.01.2010 година до 31.12.2010 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

Бр.0701 - 240
10.03. 2011 година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Васко Пашовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишна сметка за 2010 година на ЈКП „Единство,, Свети Николе - Општина Свети Николе

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишна сметка за 2010 година на ЈКП „Единство,, Свети Николе - Општина Свети Николе бр. 0701 - 241 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 10.03. 2011 година.

Бр. 0801-244/4-13
10.03. 2011 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 10.03. 2011 година донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Годишна сметка за 2010 година на ЈКП „Единство,, Свети Николе - Општина Свети Николе

1. Советот на Општина Свети Николе ја усвои Годишната сметка за 2010 година на ЈКП „Единство,, Свети Николе - Општина Свети Николе.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

Бр.0701 - 241
10.03. 2011 година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Васко Пашовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе ("Службен гласник на Општина Свети Николе" бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишна сметка за 2010 година на ОУ Народен музеј - Општина Свети Николе

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишна сметка за 2010 година на ОУ Народен музеј - Општина Свети Николе бр. 0701 - 242 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 10.03. 2011 година.

**Бр. 0801-244/4-14
10.03. 2011 год.
Свети Николе**

**Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 10.03. 2011 година донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Годишна сметка за 2010 година на ОУ Народен музеј - Општина Свети Николе

1. Советот на Општина Свети Николе ја усвои Годишната сметка за 2010 година на ОУ Народен музеј - Општина Свети Николе.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Свети Николе".

**Бр.0701 - 242
10.03. 2011 година
Свети Николе**

**Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Васко Пашовски с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе ("Службен гласник на Општина Свети Николе" бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот за усвојување на Завршна сметка на ООУ „Даме Груев,, с. Ерџелија - Општина Свети Николе за 2010 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Завршна сметка на ООУ „Даме Груев,, с. Ерџелија - Општина Свети Николе за 2010 година бр. 0701 - 243 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 10.03. 2011 година.

**Бр. 0801-244/4-15
10.03. 2011 год.
Свети Николе**

**Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 10.03. 2011 година донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Завршна сметка на ООУ „Даме Груев,, с. Ерџелија -
Општина Свети Николе за 2010 година

1. Советот на Општина Свети Николе ја усвои Завршната сметка на ООУ „Даме Груев,, с. Ерџелија - Општина Свети Николе за 2010 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети Николе”

Бр.0701 - 243
10.03. 2011 година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Васко Пашовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Правилник за критериумите и условите за доделување на парични
средства за жените заболени од рак на дојка

Се објавува Правилник за критериумите и условите за доделување на парични средства за жените заболени од рак на дојка бр. 0701 - 244 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 10.03. 2011 година.

Бр. 0801-244/4-16
10.03. 2011 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија,, бр. 5/02) Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 10.03. 2011 година, донесе

ПРАВИЛНИК
за критериумите и условите за доделување на парични средства за жените
заболени од рак на дојка

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат критериумите и условите за доделување на парични средства за жените заболени од рак на дојка.

Член 2

Ќе се формира Комисија, чија задача ќе биде разгледување на поднесените барања од страна на жените заболени од рак на дојка и одобрување на финансиски средства. Членовите на Комисијата ќе бидат составени од вработено лице во Општина Свети Николе, членка на Организација на жените на општина Свети Николе, доктор од ПЗУ и претставник од Центарот за социјална работа.

Член 3

На новозаболените жени во текот на годината им се доделува парична помош во износ од 5.000 денари, наменети за транспорт, перика, турбан, протеза итн.

Член 4

На жените кај кои се повторил ракот на дојка, ќе им се додели парична помош во износ од 2.000 денари, наменети за транспорт, протези итн.

Член 5

За остварување на правото од член 3 и член 4 од овој правилник потребно е да се достават следните документи:

- Барање за доделување на средства
- Лична карта во фотокопија од барателот
- Трансакциона сметка од барателот
- Документ со кој се потврдува дијагнозата, не постар од 3 месеци.

Член 6

Овој правилник влегува во сила со денот на неговото донесување.

Бр.0701-244
10.03.2011 година
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Васко Пашовски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе ("Службен гласник на Општина Свети Николе" бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Програма за заштита на потрошувачите на Општина Свети Николе за период 2011 - 2012 година

Се објавува Програма за заштита на потрошувачите на Општина Свети Николе за период 2011 - 2012 година бр. 0701 - 244/2 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 10.03. 2011 година.

Бр. 0801-244/4-17
10.03. 2011 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓорѓиев с.р.

Врз основа на одредбите од член 126 став 4 од Законот за заштита на потрошувачите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/2004, 77/ 2007 и 103/2008) и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/02), на предлог на Советот за заштита на потрошувачите, Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 10.03. 2011 година, ја донесе следната

**ПРОГРАМА
ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ ЗА ПЕРИОД 2011 – 2012
ГОДИНА**

I. ВОВЕД

Заштитата на потрошувачите во современите развиени демократски опште-ства е препознаена како едно од правата во корпусот на права на човекот и граѓанинот и како такво се вбројува во правата со највисок приоритет кои секоја држава е должна да ги заштити низ правниот систем и соодветните политики.

Во Република Македонија оваа прашање се актуелизира со консензуалната заложба на граѓаните за приклучување кон Евроатланските интеграции, а особено кон ЕУ, каде веќе со децении постои потрошувачко право на Евро-пската Унија материјализирано преку цел низ на директиви и препораки од овој домен кои Македонија мораше да ги транспонира во своето национално законодавство следејќи ги одредбите на Договорот за стабилизација и асоцијација и статусот на земја кандидат.

Република Македонија започна активно да работи на институционализацијата на заштитата на потрошувачите кон крајот на 90-тите години на минатиот век, што резултираше со донесувањето на првиот закон за заштита на потрошувачите во 2000-та година и со креирање на првата конзистентна национална политика во 2006 година, донесувајќи ја првата Програма за заштита на потрошувачите на Владата на РМ за периодот 2007/2008 година. Во меѓувреме реализирана е уште една национална програма за 2009/ 2010, а во тек е изготвувањето на третата програма за период 2011/2012 година.

Потребата од креирање на локални потрошувачки политики базира првенствено на процесот на децентрализација, кој во процесот на превземање (трансфер) на надлежности од централната на локалната власт, зафати по-драчја кои се од исклучително значење за процесот на заштита на потрошувачите како образованието, здравството, локалните пазари, социјалата и сл., кои заедно со комуналните услуги кои традиционално се даваат на локално ниво, претставуваат значителен корпус на прашања од интерес за граѓаните – потрошувачи.

Со донесувањето на оваа Програма, Советот на Општина Свети Николе дава свој придонес во остварувањето на таканаречените осум основни потрошувачки права на граѓаните и тоа:

1. Право на задоволување (расположивост) на основните потреби за стоки и услуги на територијата на Општината;
2. Право на безбедни стоки и услуги кои се нудат на пазарот;
3. Право на информираност за прашања од интерес за потрошувачите;
4. Остварување на правото на избор, преку развој на малопродажната мрежа на стоки и услуги на територијата на Општината;
5. Право (можност) да се чуе гласот на потрошувачите;
6. Право на обештетување на потрошувачите кога нивните економски интереси се загрозени;
7. Право на образование на потрошувачите и
8. Право на здрава животна средина.

Со оваа Програма, се задолжуваат сите органи, тела, установи и други организации и институции кои делуваат на територијата на Општина Свети Николе во извршувањето на нивната дејност да ги почитуваат аспектите на заштитата на потрошувачите утврдени со правната рамка, Програмата за заштита на потрошувачите на Владата на Република Македонија и оваа Програма.

II. ПРАВНА РАМКА

Анализата на правната рамка во доменот на заштитата на потрошувачите покажува дека во најголема мерка регулативата на Европската унија е транспонирана во македонското

законодавство. Така, во овој момент во правниот систем на Република Македонија се во важност следните закони кои директно регулираат подрачја од интерес за заштитата на потрошувачите:

- Закон за заштита на потрошувачите;
- Закон за безбедност на производите;
- Закон за безбедност на храната и производите и материјалите што доаѓаат во контакт со храната;
- Закон за заштита на потрошувачите при потрошувачки кредити;
- Закон за права на пациентите.

Покрај овие, би можело да се каже претежно чисто потрошувачки закони, со оглед на мултидимензионалноста на заштитата на потрошувачите одредби од интерес за овој домен можат да се најдат и во цел низ на други закони и подзаконски акти, како на пример во Законот за облигационите односи, За-конот за туристичка дејност, Законот за угостителска дејност, Законот за здравствено осигурување, Законот за здравствена заштита, Законот за ле-кови, Законот за заштита на конкуренцијата, Законот за електронски кому-никации, Законот за домување и сл..

Ваквата комплексна состојба во значителна мерка се одрази и во определу- вањето на активностите плаанирани за периодот опфатен со програмата, со цел да оваа легислатива на што е можно поадекватен начин да се при-ближи на граѓаните преку нивно информирање и едукација.

III. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Основна цел на Програмата за заштита на потрошувачите е сензибилизи-рање на јавноста за заштитата на потрошувачите и подигање на нивото на заштитата на потрошувачите во Општина Свети Николе во наредните две години.

IV. ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ

Во периодот од 01.01.2011 до 31.12.2012 година во рамките на оваа Програ-ма ќе бидат реализирани следните активности:

- Јакнење на институционалната рамка и воспоставување сора-ботка и координација помеѓу субјектите релевантни за заштита на потрошувачите, со посебен акцент на државните инспекцис-ки органи за спроведување на пазарниот надзор (континуира-но);
- Активности за следење на состојбите на локалниот пазар од интерес за потрошувачите и нивно информирање (континуира- но);
- Подигање на свеста на потрошувачите по однос на нивните права и улогата во пазарната економија (континуирано);
- Информирање на јавноста за измените на Законот за заштита на потрошувачите (2011 година);
- Информирање на јавноста за обврските кои произлегуваат од Законот за домување (2011 година);
- Едукација на членовите на Советот за заштита на потрошува-чите во доменот на потрошувачкото право (2011 година);
- Едукација на членовите на Советот за заштита на потрошува-чите во доменот на потрошувачките политики (2011 година);
- Пригоднo одбележување на 15-ти март, светскиот ден на пот-рошувачите (во двете опфатени години);
- Кампања за популаризација на правата на потрошувачите утврдени со Законот за права на пациентите (2012 година);
- Кампања за популаризација на правата на потрошувачите од Законот за потрошувачки кредити (2012 година);
- Информирање на граѓаните за новините во законот за градба (2012 година);

- Организирање на воспитно отворени образовни активности и отворени часови за различни аспекти на заштитата на потрошувачите во училиштата на територијата на Општината (во обете опфатени школски години);
- Соработка со Советот за заштита на потрошувачите на Влада-та на Република Македонија и координирање на активностите (континуирано);

Во периодот на имплементација на оваа Програма, Советот за заштита на потрошувачите ќе работи и на други активности, доколку тоа го налага актуелниот момент, односно потреби.

V. РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

Во имплементацијата на Програмата ќе се вклучат сите општински служби, јавни установи, јавното/ите претпријатие/ија, потрошувачки и сродни невладини организации, инспекциските органи кои делуваат во Општината, во рамките на нивните надлежности и мисија.

Во периодот опфатен со Програмата Советот за заштита на потрошувачите на општината, тесно ќе соработува и ќе ги координира активностите со Советот за заштита на потрошувачи на Владата на Република Македонија и со Организацијата на потрошувачите на Македонија.

Во процесот на имплементација на Програмата за заштита на потрошувачите, Советот за заштита на потрошувачите ќе остварува најтесна можна соработка со локалните медиуми со цел да се информира и сензибилизира јавноста за Програмата и активностите кои се првземаат.

Имплементацијата на оваа Програма ќе ја следи Советот за заштита на потрошувачи на општината. Претседателот на Советот за процесот на реализација на Програмата тековно ќе го информира градоначалникот и претседателот на Советот на општината, а во текот на декември од секоја тековна година ќе поднесува и годишен извештај пред Советот на општината.

VI. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Финансирањето на оваа програма ќе се врши со средства од Буџетот на Општината, од донации и спонзорства, како и од вклучување на Општината во проекти од овој домен финансирани од претпристапните фондови на ЕУ и од други донатори.

Бр.0701 – 244/2
10.03. 2011 година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Васко Пашовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за пристапување кон изработка на Урбанистички план за село Малино КО Малино, Општина Свети Николе

Се објавува Одлука за пристапување кон изработка на Урбанистички план за село Малино КО Малино, Општина Свети Николе бр. 0701 - 244/3 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 10.03. 2011 година.

Бр. 0801-244/4-18
10.03. 2011 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Горгиев с.р.

Врз основа на член 7 точка 2 алинеја 3, а во врска со член 12 и член 17 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија“ бр.24/08 – пречистен текст и 18/2011), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 10.03.2011 година донесе

О Д Л У К А
за пристапување кон изработка на Урбанистички план за село Малино
КО Малино, Општина Свети Николе

Член 1

Се пристапува кон изработка на Урбанистички план за село Малино КО Малино, Општина Свети Николе.

Член 2

Изработката на планот ќе започне по добивање на услови за планирање на просторот од Органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на просторно планирање.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

Бр.0701 – 244/3
10.03. 2011 година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Васко Пашовски с.р.

СОДРЖИНА

1. Одлука за пренамена на средствата на Буџетот на Општина Свети Николе за 2011 година	стр.1
2. Консолидирана Завршна сметка за 2010 година на Општина Свети Николе.	стр.3
3. Годишен извештај за работењето на Општина Свети Николе за 2010 година	стр.7
4. Квартален извештај за временски период од 01.01.2010 година до 31.12.2010 година на Општина Свети Николе.	стр.41
5. Годишна сметка за 2010 година на ООУ „Кирил и Методиј,, - Општина Свети Николе.	стр.43
6. Завршна сметка за ООУ „Гоце Делчев,, Свети Николе за 2010 година.	стр.43
7. Годишна сметка за 2010 година на СОУ „Кочо Рацин,, - Општина Свети Николе.	стр.44
8. Завршна сметка на ОУ Дом на култура „Крсте Мисирков,, Свети Николе за 2010 година.	стр.45
9. Завршна сметка ЈОУДГ „Рахилка Гонева,, Свети Николе за 2010 година.	стр.45
9. Извештај за работа на УО Дом на култура „Крсте Мисирков,, Свети Николе за 2010 година.	стр.46
11. Извештај за работењето на ЈКП „Комуналец,, Свети Николе со годишна пресметка за период од 01.01. до 31.12.2010 година.	стр.47
12. Извештај за работењето на ЈП „Погребални услуги,, Свети Николе со годишна пресметка за период од 01.01.2010 година до 31.12.2010 година	стр.47
13. Годишна сметка за 2010 година на ЈКП „Единство,, Свети Николе - Општина Свети Николе.	стр.48
14. Годишна сметка за 2010 година на ОУ Народен музеј - Општина Свети Николе.	стр.49
15. Завршна сметка на ООУ „Даме Груев,, с. Ерџелија,, - Општина Свети Николе за 2010 година.	стр.49
16. Правилник за критериумите и условите за доделување на парични средства за жените заболени од рак на дојка	стр.50
17. Програма за заштита на потрошувачите на Општина Свети Николе за период 2011 - 2012 година.	стр.51
18. Одлука за пристапување кон изработка на Урбанистички план за село Малино КО Малино , Општина Свети Николе.	стр.55

Бр.0701 – 226/2
10.03. 2011 година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Васко Пашовски с.р.